



СЛУЖБ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕ

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазици — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-1125

Четврток, 29 март 1973

БЕЛГРАД

БРОЈ 17

ГОД. XXIX

Цена на овој број е 6 динари. — Претплатата за 1973 година изнесува 270 динари — Редакција: Улица Јована Ристика бр 1 Пошт. факс 226 — Телефони: централа 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Комерцијален сектор 651-671; телекс 11756

179.

Врз основа на член 37д став 2 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/ 65, 28/66, 54/67, 15/71, 29/71 и 26/72), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИОТ ИЗНОС НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА 1973 ГОДИНА ЗА УВОЗ НА ЗЕМЈОДЕЛСКА МЕХАНИЗАЦИЈА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ШЕКЕРНА РЕПА

1. За увоз на земјоделска механизација за производство на шеќерна репа (во понатамошниот текст земјоделската механизација) се утврдува посебен износ на глобалната девизна квота за 1973 година од 17,000 000 динари во девизи што се од значење за одржување на ликвидноста во меѓународните плаќања.

2. Средствата на посебниот износ на глобалната девизна квота од точка 1 на оваа одлука, договорно во рамките на Стопанската комора на Југославија, ги распределуваат организациите на здружениот труд регистрирани за надворешнотрговски промет на земјоделска механизација.

Распределбата на средствата од став 1 на оваа точка ќе се изврши во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука

3. Како земјоделска механизација, во смисла на оваа одлука, се подразбираат земјоделските машини и орудија за производство на шеќерна репа, што договорно ќе ги утврдат организациите на здружениот труд што учествуваат во распределбата на тие средства, заедно со претставниците на организациите на здружениот труд за производство на шеќер што имаат договори за производствена кооперација со индивидуални производители за производство на шеќерна репа.

Организациите на здружениот труд од став 1 на оваа точка се должни да се договорат и за другите услови околу увозот и продажбата на земјоделската механизација.

4. Покрај условите од точка 2 на оваа одлука, организациите на здружениот труд што увезуваат земјоделска механизација мораат да ги исполнуваат и следните услови:

1) да имаат обезбеден сервис за одржување и поправка на земјоделската механизација што ја увезуваат;

2) да располагаат со динарски средства за купување на девизи потребни за увозот на земјоделската механизација;

3) да вршат промет на мало на земјоделска механизација

5. За учество во договарање за распределба на глобалната девизна квота од точка 1 на оваа одлука организациите на здружениот труд се должни да ги поднесат следните докази:

1) потврда од надлежната служба на општественото книговодство дека располагаат со динари за купување девизи;

2) обврска на организацијата на здружениот труд дека ќе обезбедат сервис и резервни делови за одржување и поправка на земјоделската механизација што ја увезуваат;

3) заверен препис од исправите за правото на вршење промет на мало на земјоделска механизација

6. Организациите на здружениот труд регистрирани за надворешнотрговски промет на земјоделска механизација се должни да издвојат до 10% од добиените средства според одредбите на оваа одлука, и да ги употребат за увоз на резервни делови за одржување и поправка на земјоделската механизација што ја увезуваат

7. За извршената распределба на посебниот износ на глобалната девизна квота врз одделни организации на здружениот труд во смисла на точка 2 на оваа одлука, Стопанската комора на Југославија му доставува извештај за извршената распределба, со соодветната документација, на Сојузниот секретаријат за стопанство

8. Сојузниот секретаријат за стопанство, во спогодба со Сојузниот секретаријат за земјоделство, на секоја организација на здружениот труд, која според одредбите на оваа одлука има право на средства на посебната глобална девизна квота, ќе ѝ издаде решение за височината на девизната квота која ѝ припаѓа, во рок од 15 дена од денот на приемот на извештајот од Стопанската комора на Југославија.

9. Ако организациите на здружениот труд во рамките на Стопанската комора на Југославија не постигнат договор за распределба на износот на глобалната девизна квота од точка 1 на оваа одлука, распределбата ќе ја изврши Сојузниот секретаријат за стопанство, во спогодба со Сојузниот секретаријат за земјоделство, а по претходно поднесен извештај од Стопанската комора на Југославија.

10. Износот на посебната глобална девизна квота за 1973 година од точка 1 на оваа одлука за увоз на земјоделска механизација може да се користи до 30. април 1974 година.

11. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р п бр 65

21 март 1973 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

180.

Врз основа на член 3 од Законот за укинување на Фондот за кредитирање и осигурување на определени извозни работи и за пренесување на средствата, правата и обврските на тој фонд врз посебниот фонд што го основале организациите на здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/72), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА, ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ЗА КРЕДИТИРАЊЕ И ОСИГУРУВАЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ИЗВОЗНИ РАБОТИ И ЗА НАЧИНОТ НА НИВНОТО ПРЕНЕСУВАЊЕ ВРЗ ФОНДОТ ЗА КРЕДИТИРАЊЕ И ОСИГУРУВАЊЕ НА ИЗВОЗНИ РАБОТИ

1. Средствата, правата и обврските на Фондот за кредитирање и осигурување на определени извозни работи на 31 јули 1972 година изнесуваат, и тоа.

I. Средствата, правата и обврските по основ на кредитирањето на извозот:

а) средства	Динари
1) состојба на жиро-сметката —	39,454.110,60
2) втасани а ненаплатени ануитети и ануитети што втасуваат за наплата од 1 август 1972 година до крајот на отплатниот период, по кредитите одобрени од 1 јануари 1971 до 31 јули 1972 година, со состојбата на 31 јули 1972 година — — — — —	654,830 566,25
3) втасани а ненаплатени ануитети и ануитети што втасуваат за наплата на 1 август 1972 година до крајот на отплатниот период, по кредитите одобрени до крајот на 1972 година, со состојбата на 31 јули 1972 година — — — — —	658,106 383,80
Вкупно:	1,352,391 060,65

б) обврски:

1) за отплатување кредитот на Народната банка на Југославија — — — — —	1,321,701 260
2) за внесување во фондот за осигурување како почетна резерва на сигурноста од остварената разлика во каматата до крајот на 1971 година — — — — —	17,941 450,15
3) за внесување во приходите на Фондот, на остварената разлика во каматата од работењето во 1972 година, која ќе биде распоредена со завршната сметка на Фондот според Статутот на Фондот — — — — —	12,748 350,50
Вкупно:	1,352,391 060,65

в) права и други обврски:

1) право на користење дел на неискористениот кредит кај Народната банка на Југославија за 1972 година — — — — —	400,000 000
2) обврски по кредитите одобрени од 1 јануари 1971 до 31 јули — — — — —	

Динари

1972 година, по кои не се искористени склучените договори — — — — —	886,671,017,40
3) обврски по одобрените кредити за кои уште не се склучени договори — — — — —	52,123 737
4) обврски за кредитирање извозни работи врз основа на претходна согласност на Фондот за кредитирање и осигурување на определени извозни работи, за кои до 31 јули 1972 година не се склучени договори за кредити со странски лица — — — — —	83,352 250

II. Средствата, правата и обврските по основ на осигурување на извозот

а) средства:

1) состојба на жиро-сметката —	11,065 695,95
2) средства во побарувања — —	1 959 734,70
Вкупно:	13,016 430,65

б) обврски:

за внесување во резервата на сигурноста на осигурувањето — —	13,016 430,65
Вкупно:	13,016 430,65

в) други обврски:

обврски што би можеле да произлезат од договорите за осигурување склучени од 1 јануари 1971 до 31 јули 1972 година (преземени ризици) — — — — —	1.076,960 934,20
Вкупно:	1 076,960 934,20

2 Средствата, правата и обврските во износите од точка I на оваа одлука се пренесуваат врз Фондот за кредитирање и осигурување на извозни работи

3 Преносот на средствата, правата и обврските од точка I на оваа одлука ќе се изврши врз основа на изработената документација (Биланс на Фондот за кредитирање и осигурување на определени извозни работи на 31 јули 1972 година со образложение на билансните позиции, Преглед на склучените договори за рефинансирање на извозните работи во периодот од 1 јануари 1971 до 31 јули 1972 година, Преглед на склучените договори за кредит со Народната банка на Југославија во 1971 и 1972 година, Преглед на обврските по одлуките на Управниот одбор на Фондот за кредитирање и осигурување на определени извозни работи за рефинансирање на извозните работи по кои на 31 јули 1972 година договорите за кредит со деловните банки не биле потпишани, Преглед на обврските што можат да настанат од одлуките на Управниот одбор на Фондот за кредитирање и осигурување на определени извозни работи за претходни согласности за рефинансирање на извозни работи и Преглед на осигурените работи и фактурираните и наплатените премии за осигурување по полисите издадени од 1 јануари 1971 до 31 јули 1972 година), која е составен дел на оваа одлука, а се наоѓа кај Сојузниот секретаријат за финансии.

4 Преносот на средствата, правата и обврските од точка I на оваа одлука ќе се изврши во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р п бр 66
14 март 1973 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

181.

Врз основа на член 27 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПРЕФЕРЕНЦИЈАЛНИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА УВОЗ НА ОДРЕДЕНИ ПРОИЗВОДИ ОД ЗЕМЈИТЕ ВО РАЗВОЈ

1. Во Одлуката за одредување на преференцијални царински стапки за увоз на одредени производи од земјите во развој („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/73) во точка 1 во уводната реченица по зборот „Пакистан“, се додава зборот „Тунис“.

Оваа одлука ќе се применува почнувајќи од 7 март 1973 година.

3 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п бр 67
21 март 1973 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

182.

Врз основа на член 31 став 1, во врска со член 28 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА МАКСИМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ ЗА СИТЕ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ

1 Во Одлуката за максимирање на цените за сите производи и услуги („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/73) по точка 1 се додаваат две нови точки, кои гласат

„1а Организациите на здружениот труд што се занимаваат со производство на концентрирана добиточна храна — мешалници на добиточна храна, можат да ги зголемат своите постојни цени на концентратите за добиточна исхрана (мешаници) сразмерно со зголемувањето на цените на увозните компоненти и со нивното учество во мешаницата.“

1б Како постојна цена на хотелските услуги (услуги за сместување и пансион) за домашни туристи ќе се смета не само цената што постоела на 31 декември 1972 година туку и цената што постоела во одредениот временски период (сезона) на претходната година. Цените на тие услуги за

странски туристи можат да се формираат според условите на пазарот“

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р п бр 68
21 март 1973 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

183.

Врз основа на член 37 став 1, член 37б и член 37д став 1 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 28/66, 54/67, 15/71, 29/71 и 26/72), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ ЧИЈ ИЗВОЗ И УВОЗ Е РЕГУЛИРАН

1. Во Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/70, 42/71, 33/72, 53/72, 64/72 и 11/73), во Списокот на стоките за кои се утврдуваат условите за извоз и увоз, кој е составен дел на таа одлука, во колона 4 се вршат следните измени, и тоа:

„Тарифен број“	Наименување на стоките	Поранешната кратенка за стоковниот режим на увозот	Се заменува со кратенката за стоковниот режим на увозот
1	2	3	4
08.03	Смокви, свежи или суви:		
	1) Свежи	ГДК	ЛБ
	2) Суви		
	а) етивирани	ГДК	ЛБ
	б) неетивирани	ГДК	ЛБ
08.05	Овоще во лушпа, освен овошјето од тар бр 08.01, свежо или суво, излупено или не		
	5) Друго	ГДК	ЛБ
09.04	Црн пипер; пименти вид sarcosum или пимент		
	1) Црн пипер.		
	а) во зрно, црн	ГДК	ЛБ
	б) во зрно, бел	ГДК	ЛБ
12.01	Маслени семени и плодови, цели или кршени:		
	1) Кикиритки (арашид):		
	а) во лушпа	ГДК	ЛБ
	б) излупени	ГДК	ЛБ
	2) Копра	ГДК	ЛБ
	3) Палмини ореви и јатки:		
	а) палмини голушки	ГДК	ЛБ
	б) друго	ГДК	ЛБ
18.01	Какао во зрно, цело или кршено, сурово или пржено		
	1) Какао во зрно, сурово	ГДК	ЛБ
	2) Какао пржено	ГДК	ЛБ
	3) Друго	ГДК	ЛБ

1	2	3	4
18 03	Какаова паста (во грутки или блокови), одмастена или не	ГДК	ЛБ
18 04	Какаов путер (маст и масло)	ГДК	ЛБ
18 05	Какао во прав, незасладен	ГДК	ЛБ
18 06	Чоколада и други преработки за храна, што содржат какао:		
	2) Друго:		
	а) какао во прав, со шеќер	ГДК	ЛБ
20 06	Овошје приготвено или конзервирано на друг начин, со или без додаток на шеќер или алкохол:		
	1) Кикиритки:		
	б) друго	ГДК	ЛБ
	2) Ореви	ГДК	ЛБ
	5) Ананас	ГДК	ЛБ
	6) Агруми	ГДК	ЛБ
56 01	Вештачки и синтетички влакна (испрекинати), невлачени, нечешлани или на друг начин неприготвени за предење:		
	1) Синтетички влакна:		
	б) полиестерски	РК	ЛБ
84.25	Машини, апарати и справи за бербa и вршидба на земјоделски производи; преси за слама и за добиточна храна; косачки за трева, ветериници и слични машини за чистење семс, зрна и мешунест зеленчук; машини за сортирање јајца и други машини за сортирање на земјоделски производи (освен машини за мелничката индустрија од тар. бр. 84 29):		
	10) Машини за вадење компири и репа:		
	б) за вадење репа	ГДК	ЛБ
91.02	Сидни часовници и будилници со часовен механизам (освен часовници од тар. бр. 91 03):		
	1) Сидни часовници	ДЛ	ЛБ
91.04	Други часовници:		
	2) Будилници со голем механизам	ЛБ	ДЛ
93.05	Друго оружје, вклучувајќи и воздушни, пружински и слични пиштоли, карабини и пушки:		
	1) Пушки за подводен риболов	ГДК	ЛБ
94 01	Столови и други седишта (освен оние од тар. бр. 94 02), па и кои можат да се претворат во кревети, и нивни делови.		
	2) Од метал:		
	а) поставени (тапацирани) или прекрени	ГДК	ЛБ“.

2 Во тарифниот број 51.01 во точка 1 под в) по-одредбата под 2 се додава нова одредба под 3, која гласи

„3) полиестер филаменти ЛБ РК“.

Досегашната одредба под 3, станува одредба под 4

3 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува врз работите што ќе се склучат и ќе ѝ се пријават на банката од тој ден.

Р п бр 69

21 март 1973 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џејмал Биедиќ, с. р.

184.

Врзо основа на член 16 став 2 од Законот за утврдување и пресметување на вкупниот приход и доход во основните организации на здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/72), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА НАЧИНОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ВРАЌАЊЕ НА АКОНТАЦИИТЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИОТ ЗАЕМ НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ

1. Пресметувањето и враќањето на аконтациите на задолжителниот заем на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини (во понатамошниот текст: задолжителниот заем) — на основните организации на здружениот труд што по завршната сметка не оствариле доход доволен да се покријат аконтациите на задолжителниот заем уплатени во текот на годината, им се врши на начинот пропишан со оваа одлука.

2. Утврдувањето на аконтациите на задолжителниот заем уплатени во текот на годината што не можат да се покријат од остварениот доход по завршната сметка, се врши на образецот „ПОЗ“ — Пресметка на уплатените аконтации на задолжителниот заем што не можат да се покријат од остварениот доход во 197— година, кој е отпечатен кон оваа одлука и е нејзин составен дел (во понатамошниот текст: Образецот ПОЗ).

Образецот ПОЗ се пополнува врз основа на книговодствените податоци на основната организација на здружениот труд со состојбата на 31 декември, односно врз основа на податоците од Билансот на успехот на основната организација на здружениот труд за односната година.

3. Образецот ПОЗ го пополнува основната организација на здружениот труд која од доходот според завршната сметка — што е утврден врз основа на материјалните трошоци на работењето и на амортизацијата пресметана по стапките пропишани со законот, по надоместување на договорните и законските обврски и на минималните лични доходи и издатоците според одредбите на чл. 8 и 9 на Законот за утврдување и пресметување на вкупниот приход и доход во основните организации на здружениот труд, — не може да го надомести износот на задолжителниот заем пресметан според одредбите на Законот за средствата на задолжителниот заем за кредитирање на побрзот развој на стопански недоволно развиените републики и Автономна Покраина Косово („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/71 и 23/72)

Основната организација на здружениот труд од став 1 на оваа точка која трајно врши дејност на територијата на две или повеќе републики или автономни покраини го пополнува Образецот ПОЗ посебно за секоја република или автономна покраина на чија територија трајно ја врши дејноста.

4. Пополнетиот Образец ПОЗ за претходната година, заедно со завршните сметки, основната организација на здружениот труд ѝ го поднесува на Службата на општественото книговодство.

Заедно со Образецот ПОЗ основната организација на здружениот труд ѝ поднесува на Службата на општественото книговодство и налог за враќање на повеќе уплатените аконтации на задолжителниот заем и соодветната документација за извршените уплати на аконтациите на задолжителниот заем.

Налогот од став 2 на оваа точка основната организација на здружениот труд го издава на износот искажан на ред. број 5 на Образецот ПОЗ, врз товар на сметката на која ја вршила уплатата на аконтациите на задолжителниот заем за годината за која се врши враќањето на повеќе уплатените аконтации на задолжителниот заем.

5. Службата на општественото книговодство по извршената контрола на налогот и на Образецот ПОЗ ќе ги врати повеќе уплатените аконтации на задолжителниот заем.

Ако на сметката на која е вршена уплатата на аконтациите на задолжителниот заем за годината за која се врши враќање нема средства, налозите од точка 4 став 3 на оваа одлука, Службата на општествено книговодство ќе ги извршува од приливот на средствата на аконтациите на задолжителниот заем за тековната година.

Износот на вратените повеќе уплатени аконтации на задолжителниот заем, основната организација на здружениот труд го одобрува на контото 178 — Заем за кредитирање на недоволно развиените републики и САП Косово.

6. По исклучок на одредбите на точка 4 ст 1 и 2 на оваа одлука, пополнетиот Образец ПОЗ за 1972 година и налогот за враќање на повеќе уплатените аконтации на задолжителниот заем основната организација на здружениот труд ќе ѝ ги поднесе на Службата на општественото книговодство најдоцна до 15 април 1973 година.

Пополнувањето на Образецот ПОЗ за 1972 година основната организација на здружениот труд го врши врз основа на книговодствените податоци односно податоците од Билансот на успехот за 1972 година

7. Одредбите од оваа одлука се применуваат и врз враќањето аконтациите на задолжителниот заем на основните организации на здружениот труд што од остварениот доход не можат да ги покријат аконтациите на задолжителниот заем уплатени во 1972 година.

8 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р п бр 70
21 март 1973 година
Белград.

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Бисдиќ, с. р.

Образец — „ПОЗ“

(Основна организација на здружениот труд)

(Седиште)

(Република — автономна покраина)

ПРЕСМЕТКА

НА УПЛАТЕНИТЕ АКОНТАЦИИ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИОТ ЗАЕМ ШТО НЕ МОЖАТ ДА СЕ ПОКРИЈАТ ОД ОСТВАРЕНИОТ ДОХОД ВО 197— ГОДИНА

Реден број	Опис	Износ
1	2	3
1	Остварен доход	
2	Договорни и законски обврски, минимални лични доходи и издатоци што се надоместуваат од доходот според чл 8 и 9 на Законот за утврдување и пресметување на вкупниот приход и доход во основните организации на здружениот труд	
3	Остаток на доходот (1 минус 2)	
4	Износ на уплатените аконтации на задолжителниот заем за 197— година	
5	Износ на повеќе уплатените аконтации на задолжителниот заем (4 минус 3)	

1	2	3
6	Износ на задолжителниот заем за 197— година	
	197— година	Одговорно лице

Забелешка: Под ред. бр. 1 се внесува остварениот доход искажан на ред број 17 на Билансот на успехот, наголемен за износот на пресметаната амортизација над износот утврден по стапките пропишани со законот.

185.

Врз основа на член 14 став 3 од Законот за утврдување и пресметување на вкупниот приход и доход во основните организации на здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“, бр 71/72), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА НАЧИНОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ВРАЌАЊЕ НА ЗАКОНСКИТЕ ОБВРСКИ, НА ДАНОЦИТЕ И ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ НА ОСНОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

1 Пресметувањето на законските обврски, на даноците и придонесите од личните доходи на работниците, од чие надоместување, издвојување и плаќање се ослободува основната организација на здружениот труд и кои ѝ се враќаат, под условите од член 13 на Законот за утврдување и пресметување на вкупниот приход и доход во основните организации на здружениот труд (во понатамошниот текст: Законот), се врши на начинот пропишан со оваа одлука

2. Како законски обврски, во смисла на член 13 став 1 на Законот, се подразбираат даноците, придонесите и другите давачки за кои со закон е одредено да се надоместуваат од доходот на основната организација на здружениот труд (член 7 став 2 на Законот).

Како даноци и придонеси од личниот доход на работниците, во смисла на член 13 ст. 2 и 3 на Законот, се подразбираат даноците за општествено-политичките заедници и придонесите за интересните заедници, што се пресметуваат од личните доходи на работниците и се надоместуваат од личниот доход на работниците.

Како даноци од член 13 ст 4 и 5 на Законот, се подразбираат даноците што основната организација на здружениот труд ги пресметува и им ги плаќа на општествено-политичките заедници од доходот, како и даноците за општествено-политичките заедници што се пресметуваат и се плаќаат од личниот доход на работниците.

3 Основната организација на здружениот труд што од остварениот доход по завршената сметка, кој е утврден врз основа на материјалните трошоци на работењето и амортизацијата пресметана по пропишаните минимални стапки, не може да ги надомести обврските и издатоците од член 7 на Законот и личните доходи за односната година во височина на минималните лични доходи, на начинот пропишан во чл 8 и 9 на Законот, се ослободува од обврската:

1) за надоместување и издвојување на сразмерниот дел на сите законски обврски, во делот кој се однесува на работењето од кое е остварен доходот;

2) за надоместување и плаќање на даноците и придонесите од личниот доход на работниците, пресметани и платени за годината за која е искажана загуба

Уплатените износи на законските обврски, даноците и придонесите од личните доходи на работ-

ниците во височината утврдена во одредбите под 1 и 2 на став 1 на оваа точка, и се враќаат на основната организација на здружениот труд.

Налозите за плаќање на даноците и придонесите, што се воведени во евиденцијата кај Службата на општественото книговодство (во понатамошниот текст Службата) во смисла на член 34 од Законот за Службата на општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ“, бр 5/72, 23/72, 33/72, 39/72, 55/72, 63/72 и 71/72), а се однесуваат на даноците и придонесите наведени во одредбите под 1 и 2 на став 1 од оваа точка, Службата ќе ги врати на основната организација на здружениот труд истовремено кога и ги враќа уплатените износи на даноците и придонесите според одредбите на став 2 од оваа точка.

Износите на даноците и придонесите, пресметани во смисла на одредбите под 1 и 2 на став 1 од оваа точка, што основната организација на здружениот труд според одредбата на член 6 од Законот за ограничување на приходите од даноците и придонесите од стопанството и за ограничување на стапките на данокот на промет („Службен лист на СФРЈ“, бр 71/72) е должна да ги внесе во своите средства на резервите, не ги внесува во тие средства, туку пресметаните износи служат за покривање на загубата.

Височината на законските обврски, на даноците и придонесите од личните доходи на работниците од ст 1 до 4 на оваа точка се искажува на образецот „ОПЗО“ — Пресметка на законските обврски, на даноците и придонесите од личните доходи на работниците што служат за покривање на загубите, кој е отпечатен кон оваа одлука и е нејзин составен дел (во натамошниот текст Образецот „ОПЗО“).

4. Основната организација на здружениот труд што од остварениот доход по завршната сметка не може да ги надомести обврските и издатоците од член 7 на Законот и исплатените аконтации на личните доходи на работниците, до износот пропишан во чл 8 и 9 на Законот, се ослободува до височината на непокриената загуба од обврската:

- 1) за надоместување и издвојување на данокот од доходот за годината во која е искажана загуба;
- 2) за надоместување и плаќање на данокот од личниот доход на работниците пресметани и платени за годината за која е искажана загуба.

Уплатените износи на даноците во височината утврдена во одредбите под 1 и 2 на став 1 на оваа точка и се враќаат на основната организација на здружениот труд.

Налозите за плаќање на даноците и придонесите, што се воведени во евиденцијата кај Службата во смисла на член 34 од Законот за Службата на општественото книговодство, а се однесуваат на даноците и придонесите наведени во одредбите под 1 и 2 на став 1 на оваа точка, Службата ќе ги врати на основната организација на здружениот труд истовремено кога и ги враќа уплатените износи на даноците и придонесите според одредбите на став 2 на оваа точка.

Износите на даноците и придонесите пресметани според одредбите под 1 и 2 на став 1 од оваа точка, што основната организација на здружениот труд според одредбата на член 6 од Законот за ограничување на приходите од даноците и придонесите од стопанството и за ограничување на стапките на данокот на промет е должна да ги внесе во своите средства на резервите, не ги внесува во тие средства, туку пресметаните износи служат за покривање на загубата.

Износите на даноците од ст 1 до 4 на оваа точка се искажуваат на образецот ОПП — Пресметка, на даноците што служат за покривање на загубата, кој е отпечатен кон оваа одлука и е нејзин составен дел (во понатамошниот текст: образецот ОПП).

5. Пред пресметувањето на законските обврски, на даноците и придонесите од личните доходи на работниците според член 13 на Законот, основната

организација на здружениот труд е должна загубата искажана во завршната сметка да ја покрие од своите средства на резервите и од паричните средства на заедничката потрошувачка.

Основната организација на здружениот труд од точ. 3 и 4 на оваа одлука ги утврдува законските обврски, данокот и придонесите од личните доходи на работниците на Образецот ОПЗО и на Образецот ОПП само ако загубата не можела да се покрие на начинот од став 1 на оваа точка.

Износите на законските обврски, на даноците и на придонесите од личните доходи на работниците, од чие надоместување, издвојување и плаќање се ослободува основната организација на здружениот труд според член 13 на Законот, служат за покривање на загубата.

6. Образецот ОПЗО и Образецот ОПП ги составува основната организација на здружениот труд врз основа на книговодствените податоци со составбата на 31 декември, на податоците од Билансот на успехот за годината во која загубата е искажана и на другите евиденции, и ги поднесува на Службата заедно со завршната сметка.

7. Основната организација на здружениот труд што законските обврски, даноците или придонесите од личните доходи на работниците ги пресметува и ги плаќа во корист на две или повеќе општествено-политички заедници или интереси заедници составува посебни спецификации за секоја општествено-политичка заедница и за секоја интересна заедница на кои им припаѓаат приходите од тие обврски, даноци и придонеси и од кои тие и се враќаат на основната организација на здружениот труд. Спецификациите се составуваат посебно за секој вид обврски, даноци односно придонеси и се прилагаат кон Образецот ОПЗО и Образецот ОПП.

8. Кон Образецот ОПЗО и Образецот ОПП основната организација на здружениот труд од точ. 3 и 4 на оваа одлука поднесува налози за враќање на повеќе уплатените износи врз товар на тековните приходи од сметката на која е вршена уплатата на законските обврски, даноците и придонесите од личните доходи на работниците.

Од основната организација на здружениот труд Службата може да бара докази за извршените уплати на законските обврски, даноците и придонесите од личните доходи на работниците.

9. По извршената контрола на пресметките, на основната организација на здружениот труд Службата и ги враќа повеќе уплатените износи на законските обврски, даноците и придонесите од личните доходи на работниците на кои има право според член 13 на Законот, врз товар на тековните приходи на соодветните законски обврски на даноците и придонесите од личните доходи на работниците.

10. Образецот ОПЗО и Образецот ОПП за 1972 година основната организација на здружениот труд од точ. 3 и 4 на оваа одлука и ги поднесува на Службата најдоцна во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Покривањето за загубата искажана во завршната сметка за 1972 година врз товар на законските обврски, даноците и придонесите од личните доходи на работниците, утврдени според одредбите на оваа одлука, се врши со задолжување на соодветните конта при одобрување на конто 180 — Непокриена загуба.

11. Оваа одлука ќе се применува и врз основните организации на здружениот труд што во завршните сметки за 1972 година искажале загуба.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р п бр 71
21 март 1973 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

Образец „ОПЗО“

(Основна организација на здружениот труд)

(Седиште)

ПРЕСМЕТКА

НА ЗАКОНСКИТЕ ОБВРСКИ, НА ДАНОЦИТЕ И ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ШТО СЛУЖАТ ЗА ПОКРИТИЕ НА ЗАГУБИТЕ ВО 197— ГОДИНА

I. Утврдување на вкупниот износ на законските обврски за покрите на загубата

Реден број	Опис	Реден број од Билансот на успехот	Износ
1	2	3	4
1	Вкупен приход	33	
2	Материјални трошоци на работењето	16	
3	Разлика (1 минус 2)	—	
4	Пресметана амортизација над минималните пропишани стапки, содржана во реализираните производи и услуги	—	
5	Додаток според член 12 став 1 на Законот (3 + 4)		
6	Договорни обврски и издатоци од член 7 став 3 на Законот	36 до 40 и 47 до 49	
7	Законски обврски	41 до 45	
8	Минимални лични доходи за 197— година, содржани во реализираните производи и услуги		
9	Вкупно врз товар на доходот (6 + 7 + 8)		
10	Покрители на загубата врз товар на исправката на вредноста на побарувања над законскиот рок	82	
11	Средства на резервите (конто 950)		
12	Парични средства на заедничката потрошувачка (конто 080)		
13	Вкупно средствата (5 + 10 + 11 + 12)		
14	Износ на законските обврски за покрите на загубата (9 минус 13)		
15	Коефициент за изнаоѓање на учеството на одделен вид законска обврска за покрите на загубата што се пресметува според образецот		
	ред бр 14		
	ред. бр 7		

II. Утврдување на износите на сразмерниот дел на одделни законски обврски за покрите на загубата

Реден број	Назив на законската обврска	Вкупен износ на законските обврски	Коефициент со реден број 15	Износ на обврските за покрите на загубите (3 X 4)	Разлика (3 минус 5)	Вкупно уплатениот износ на законските обврски	Износ на законските обврски за враќање (7 минус 6)	Износ на пресметаната неплатена законска обврска од чие уплатување се ослободува (3 минус 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16								
17								
18								
19								
20								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21								
22								
23								
24								
25	Вкупно (16 до 24)							

III. Утврдување на износите на даноците и придонесите од личните доходи на работниците за покривање на загубата

Реден број	Назив на данокот и придонесот од личните доходи на работниците	Износ на пресметаниот данок — придонес	Износ на уплатениот данок — придонес	Разлика (3 минус 4)
1	2	3	4	5
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40	Вкупно (26 до 39)			

_____, 197— година

(М П)

(Одговорно лице)

ЗАБЕЛЕШКА

1. Во ред број 4 се внесува износот на пресметаната амортизација над минималните пропишани стапки за односната година (од контото 421), сразмерно на односот на вкупно пресметаната амортизација и износот на амортизацијата содржана во реализираните производи и услуги

2. Во ред број 8 се внесува износот на минималните лични доходи пресметани за односната година (независно од тоа до која височина е вршена исплатата на аконтации на личните доходи) содржан во реализираните производи и услуги. Износот на минималните лични доходи се утврдува врз основа на бројот на работници-месеци пресметани врз основа на вкalkулираните часови на работа и височината на минималниот личен доход пропишан со закон. Износот на минималните лични доходи содржан во реализираните производи и услуги се утврдува сразмерно со односот на вкупно исплатените аконтации на личните доходи на работниците и износот на исплатените лични доходи содржани во реализираните производи и услуги за односната година.

3. Во ред бр. 11 и 12 се внесува состојбата на контото 950 и на контото 080 на 31 декември пред

покривањето на загубата од овие средства. Овој износ треба да е искажан на ред број 83 на Билансот на успехот.

4. Коефициентот на ред. број 15 се пресметува со пет децимали. Ако износот на ред. број 14 е поголем од вкупниот износ на ред. број 7, за покривање на загубата се користи вкупниот износ на законските обврски од ред. број 7, во кој случај е коефициентот 1.

5. Износот на ред. број 25 во колона 3 одговара на износот на ред. број 7, а износот во колона 5 — на износот од ред. број 14. Износот на ред. бр. 28 во колона 5 се искажува во Билансот на успехот на ред. број 87.

6. Во колона 7 во ред бр. 16 до 24 се внесува вкупниот износ на извршените уплати на секоја одделна законска обврска за односната година, вклучувајќи ги и износите на извршените уплати по 31 декември.

7. Износите од ред. бр. 16 до 40 во колоните 3 и 4 се земаат од контото 271.

8. Износот од ред. бр. 40 во колона 3 се искажува во Билансот на успехот на ред. број 88.

Образец „ОПЗ“

(Основна организација на здружениот труд)

(Седиште)

ПРЕСМЕТКА
НА ДАНОЦИТЕ ШТО СЛУЖАТ ЗА ПОКРИТИЕ НА ЗАГУБАТА ЗА 197— ГОДИНА

I. Утврдување на непокриената загуба

Реден број	О П И С	Реден број од Билансот на успехот	Износ
1	2	3	4
1	Доход	17	
2	Договорни обврски и издатоци од член 7 став 3 на Законот	36 до 40 47 до 49	
3	Законски обврски	41 до 45	
4	Исплатени лични доходи, содржани во реализираните производи и услуги	—	
5	Вкупно врз товар на доходот (2 + 3 + 4)	—	
6	Помалку остварен доход (5 минус 1)	—	
7	Покритие на загубата врз товар на исправката на вредноста на побарувањата над законскиот рок	82	
8	Средства на резервите (конто 950)		
9	Парични средства на заедничката потрошувачка (конто 080)		
10	Покритие на загубата (7 + 8 + 9)		
11	Непокриена загуба (6 минус 10)		

II. Утврдување на даноците за покрите на загубата и за враќање

Реден број	О П И С	Износ
1	2	3
12	Износ на пресметаниот данок од доход	
13	Износ на данокот од доход за покрите на загубата (износ од ред број 11 или од ред број 12)	
14	Износ на уплатениот данок од доход	
15	Износ на данокот од доход за враќање	
16	Коефициент, кој се пресметува според образецот: $\frac{\text{ред. број 13}}{\text{ред. број 12}} = \underline{\hspace{2cm}}$	
17	Остаток на непокриената загуба (11 минус 13)	
18	Износ на пресметаниот данок од личните доходи на работниците	
19	Износ на данокот од личните доходи на работниците за покрите на загубата (износ од ред. број 17 или од ред. број 18)	
20	Износ на уплатениот данок од личните доходи на работниците	
21	Износ на данокот од личните доходи на работниците за враќање	
22	Коефициент, кој се пресметува според образецот: $\frac{\text{ред. број 19}}{\text{ред. број 18}} = \underline{\hspace{2cm}}$	

Прилог: Спецификација на обврските по ОПЗ

(М. П.)

197— година

(Одговорно лице)

СПЕЦИФИКАЦИЈА КОН ОБРАЗЕЦОТ „ОПП“

Реден број	Назив на општествено-политичката заедница	Износ на пресметаниот данок	Коефициент	Износ за покрите на загубата (3 X 4)	Разлика (3 минус 5)	Износ на уплатениот данок	Износ за враќање (7 минус 6)	Износ на пресметаниот неуплатен данок од кој се ослободува (3 минус 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Забелешка: Спецификација се составува посебно за данокот од доходот а посебно за данокот од личните доходи на работниците.

ЗАБЕЛЕШКА

1. Во ред број 4 се внесува износот на исплатените лични доходи што во смисла на член 9 став 1 од Законот се надоместуваат од доходот во корист на контото 150

2. Во ред бр. 8 и 9 се внесува состојбата на контото 950 и на контото 080 на 31. декември, пред покритието на загубата од овие средства. Овој износ треба да е искажан на ред број 83 на Билансот на успехот.

3. Во ред број 13 се внесува износот од ред број 11 ако износот на ред број 12 е поголем од износот на ред број 11, или износот од ред број 12 ако из-

носот на ред број 11 е поголем од износот на ред број 12 (Аналогно и за ред број 19).

4. Коефициентот на ред број 16 го утврдува основната организација на здружениот труд која има износ на ред број 12 поголем од износот на ред број 11, а коефициентот на ред број 22 го утврдува основната организација на здружениот труд која на ред број 18 има износ поголем од износот на ред број 17. Коефициентите на ред бр. 16 и 22 се утврдуваат заради изнаоѓање на сразмерниот износ на даноците што им припаѓаат на одделни општествено-политички заедници, ако основната организација на здружениот труд врши уплата во корист на две или повеќе општествено-политички заедници.

186.

Врз основа на член 39 став 2 и член 110 од Законот за воените инвалиди („Службен лист на СФРЈ“, бр 67/72), сојузниот секретар за труд и социјална политика издава

НАРЕДБА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСИТЕ НА ЛИЧНАТА И СЕМЕЈНАТА ИНВАЛИДНИНА И НА ОРТОПЕДСКИОТ ДОДАТОК ВО 1973 ГОДИНА

1. Личната и семејната инвалиднина и ортопедскиот додаток од 1 јануари 1973 година се зголемуваат за 17%, и така зголемени изнесуваат:

1) личната инвалиднина, и тоа:

а) на воените инвалиди од I до VII група, месечно:

Група	Динари
I — — — — —	2.383
II — — — — —	1.727
III — — — — —	1.306
IV — — — — —	965
V — — — — —	687
VI — — — — —	426
VII — — — — —	288

б) на воените инвалиди од VIII до X група, во еднократен годишен износ:

Група	Динари
VIII — — — — —	1.663
IX — — — — —	1.248
X — — — — —	835

Динари

2) семејната инвалиднина, и тоа:

а) за еден член, годишно — — —	1.755
б) за секој натамошен член на семејството кој е соуживател на инвалиднина годишно — — —	877
в) наголемена семејна инвалиднина (член 30 на Законот за воените инвалиди), месечно — — —	234

3) ортопедскиот додаток месечно, и тоа:

а) за прв степен на телесно оштетување — — — — —	690
б) за втор степен на телесно оштетување — — — — —	528
в) за трет степен на телесно оштетување — — — — —	339
г) за четврти степен на телесно оштетување — — — — —	164

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 7-1336/1
16 март 1973 година
Белград

Сојузен секретар
за труд и социјална политика,
Вуко Драгашевиќ, с. р.

187.

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за воените инвалиди („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72), сојузниот секретар за труд и социјална политика издава

НАРЕДБА**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСИТЕ НА ДОДАТОКОТ ЗА НЕГА И ПОМОШ ОД СТРАНА НА ДРУГО ЛИЦЕ ВО 1973 ГОДИНА**

1. Додатокот за неџа и помош од страна на друго лице, од 1 јануари 1973 година, месечно изнесува, и тоа:

- 1) на воен инвалид распореден во прв степен на додатоког 2 179 динари
- 2) на воен инвалид распореден во втор степен на додатоког 1 676 динари
- 3) на воен инвалид распореден во трет степен на додатоког 1 173 динари

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 7-1396/1

16 март 1973 година

Белград

Сојузен секретар
за труд и социјална
политика,

Вуко Драгашевиќ, с. р.

188.

Врз основа на член 3 став 1 од Законот за боречкиот додаток („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72), сојузниот секретар за труд и социјална политика издава

НАРЕДБА**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВОТ ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА БОРЕЧКИОТ ДОДАТОК ВО 1973 ГОДИНА**

1. Основот за одредување на боречкиот додаток во 1973 година се утврдува во износ од 1 676 динари.

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр 7-1397/1

16 март 1973 година

Белград

Сојузен секретар
за труд и социјална
политика,

Вуко Драгашевиќ, с. р.

189.

Врз основа на член 24 став 1 од Законот за основните права на носителите на „Партизанска споменица 1941“ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72), сојузниот секретар за труд и социјална политика издава

НАРЕДБА**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОСЕЧНИОТ МЕСЕЧЕН ЛИЧЕН ДОХОД ВО ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 1972 ГОДИНА**

1. Просечниот месечен личен доход во Југославија за 1972 година се утврдува во износ од 1.676 динари.

Утврдениот износ на просечниот месечен личен доход од став 1 на оваа наредба служи за утврдување на додатоког кон пензијата и на постојаното месечно парично примање за 1973 година според Законот за основните права на носителите на „Партизанска споменица 1941“.

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 7-1398/1

16 март 1973 година

Белград

Сојузен секретар
за труд и социјална
политика,

Вуко Драгашевиќ, с. р.

190.

Врз основа на член 13 став 4 од Законот за основните права на лицата одликувани со Орден на народен херој („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72), сојузниот секретар за труд и социјална политика издава

НАРЕДБА**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОСЕЧНИОТ МЕСЕЧЕН ЛИЧЕН ДОХОД ВО ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 1972 ГОДИНА**

1. Просечниот месечен личен доход во Југославија за 1972 година се утврдува во износ од 1 676 динари.

Утврдениот износ на просечниот месечен личен доход од став 1 на оваа наредба служи за утврдување на постојаното месечно парично примање за 1973 година според Законот за основните права на лицата одликувани со Орден на народен херој.

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр 7-1399/1

16 март 1973 година

Белград

Сојузен секретар
за труд и социјална
политика,

Вуко Драгашевиќ, с. р.

191.

Врз основа на член 25 став 1 од Законот за основните права на борците од Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72), сојузниот секретар за труд и социјална политика издава

НАРЕДБА**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОСЕЧНИОТ МЕСЕЧЕН ЛИЧЕН ДОХОД ВО ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 1972 ГОДИНА**

1. Просечниот месечен личен доход во Југославија за 1972 година се утврдува во износ од 1 676 динари.

Утврдениот износ на просечниот месечен личен доход од став 1 на оваа наредба служи за утврдување на додатоког кон пензијата и на постојаното месечно парично примање за 1973 година според Законот за основните права на борците од Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година.

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр 7-1400/1

16 март 1973 година

Белград

Сојузен секретар
за труд и социјална
политика,

Вуко Драгашевиќ, с. р.

192.

Врз основа на член 62 точка 14 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/72) и член 6 од Законот за измени и дополненија на Законот за организацијата на Југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/71), Советот на гувернерите донесува

О Д Л У К А

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ДЕЛ НА СРЕДСТВАТА НА ШТЕДНИТЕ ВЛОГОВИ ВРЗ ПОШТЕНСКАТА ШТЕДИЛНИЦА ВО 1973 ГОДИНА

1. Народната банка на Југославија во 1973 година ќе пренесе средства врз Поштенската штедилница во износ од 1.600.000.000 динари од средствата на штедните влогови собрани до 31 декември 1971 година, што се водат на посебна сметка кај Народната банка на Југославија како депозит на Поштенската штедилница.

Средствата на штедните влогови што во 1973 година се пренесуваат врз Поштенската штедилница во смисла на став 1 од оваа точка, Поштенската штедилница ќе ги распореди врз републиките и автономните покраини спрема нивното учество во вкупните средства на штедните влогови кај Поштенската штедилница остварени до 31 декември 1971 година. При тоа ќе се земат предвид и средствата во износ од 108.000.000 динари што се пренесени врз Поштенската штедилница во 1972 година за давање кредити во Социјалистичка Република Босна и Херцеговина, во Социјалистичка Република Хрватска и во Социјалистичка Република Словенија како аконтација на распределбата за 1973 година, во смисла на точка 3а од Одлуката за пренесување дел од средствата на штедните влогови врз Поштенската штедилница во 1972 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/72 и 47/72).

2. Од средствата од точка 1 на оваа одлука Народната банка на Југославија во текот на првото тримесечје на 1973 година ќе пренесе врз Поштенската штедилница износ од 200.000.000 динари.

Остатокот на средствата од 1.400.000.000 динари ќе се пренесе врз Поштенската штедилница спрема распоредот што Советот на гувернерите ќе го утврдува на почетокот на секое тримесечје.

Средствата од точка 1 на оваа одлука Поштенската штедилница ќе ги користи за давање кредити за намени и под услови што ќе ги утврдат надлежните републички и покраински органи, во согласност со одредбите на член 36б од Законот за организацијата на Југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/65, 50/68, 51/68, 15/70 и 58/71).

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О бр 5
2 февруари 1973 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Бранислав Чолановиќ, с. р.

193.

Врз основа на член 82 став 2 од Законот за девизно работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/72 и 71/72) и член 62 точка 14 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/72), Советот на гувернерите донесува

О Д Л У К А

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПРОВИЗИЈАТА НА ОВЛАСТЕНИТЕ БАНКИ И НА ОВЛАСТЕНИТЕ МЕНУВАЧИ ПРИ ОТКУПОТ НА ДИНАРСКИ ТУРИСТИЧКИ ЧЕКОВИ ИЗДАНИЕ НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Овластените банки и овластените менувачи при откупот на динарски туристички чекови издание на Народната банка на Југославија на корисниците им го исплатуваат минималниот износ на динари на кои чековите гласат.

2. На овластените банки и на овластените менувачи Народната банка на Југославија им признава 5 промили на име провизија за исплатата на чековите од точка 1 на оваа одлука.

3. Исплатата на провизијата од 5 промили на овластените менувачи им ја вршат овластените банки при преземањето на откупните динарски чекови издание на Народната банка на Југославија.

4. Овластените банки ја наплатуваат провизијата од 5 промили од Народната банка на Југославија за чековите од точка 1 на оваа одлука, откупени на нивните шалтери, како и за чековите преземени од овластените менувачи.

5. Народната банка на Југославија ќе даде технички упатства за применување на оваа одлука.

6. Оваа одлука влегува во сила на 1 април 1973 година.

О. бр. 20
22 март 1973 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Бранислав Чолановиќ, с. р.

194.

Врз основа на член 35 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/72) и член 2 од Законот за девизно работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/72 и 71/72), Советот на гувернерите донесува

О Д Л У К А

ЗА ВОДЕЊЕТО НА ДЕВИЗНИТЕ СМЕТКИ И ДЕПОЗИТИ НА СТРАНСКИ ПРАВНИ И ФИЗИЧКИ ЛИЦА

1. Банките овластени за вршење на платниот промет и на кредитните работи со странство можат да отвораат девизни сметки и да држат депозити во конвертибилни валути на странски правни и физички лица (во понатамошниот текст: странските лица), чие седиште односно живеалиште е во Југославија или во странство.

Банките овластени за вршење на девизно-валутни работи во Југославија можат да отвораат девизни сметки и да држат депозити во конвертибилни валути на странски лица чие седиште односно живеалиште е во Југославија.

2. Овластената банка може да отвора девизни сметки во клириншки валути на странски лица со седиште односно живеалиште во Југославија или во странство, само ако тие лица претходно за тоа прибават одобрение од Народната банка на Југославија.

За сметките од став 1 на оваа точка овластената банка е должна на народната банка на републиката односно на народната банка на автономната покраина да ѝ доставува тримесечен преглед во кој ќе го прикаже прометот и состојбата за секоја поодделна сметка.

3. Девизните депозити во конвертибилни валути на странски лица со седиште односно живеалиште во странство, можат да бидат по видување или орочени.

4. Уплатите на сметките од точ. 1 и 2 на оваа одлука, покрај сопствениците на сметките и другите странски лица, можат да ги вршат и организациите на здружениот труд на име плаќање на увозот на стоки и услуги.

Врз уплатите од став 1 на оваа точка се применуваат сите прописи што важат за плаќањата на редовниот увоз на стоки и услуги.

5. Средствата на девизните сметки сопствениците на сметките можат да ги користат за динарски плаќања во Југославија, за трансфер во странство, како и за девизни плаќања во Југославија или во странство согласно со важечките девизни прописи.

6. Врз наплатите на извезени стоки и услуги од девизните сметки на странски лица во корист на организациите на здружениот труд се применуваат прописите што важат за редовниот извоз на стоки и услуги.

7. Конверзија на една конвертибилна валута во друга може да се врши ако со тоа е согласна овластената банка кај која се води сметката.

Конверзија на клириншки валути не може да се врши.

8. Технички упатства за спроведување на оваа одлука дава Народната банка на Југославија.

9. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О бр 17
23 март 1973 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Бранислав Чолановиќ, с. р.

195.

Врз основа на член 119 од Законот за девизно работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/72 и 71/72) и член 62 точка 14 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/72), Советот на гувернерите на Народната банка на Југославија донесува

О Д Л У К А

ЗА ПОЧЕТОКОТ НА КУПУВАЊЕТО И ПРОДАЖБАТА НА ДЕВИЗИ НА ДЕВИЗНИОТ ПАЗАР

1. Купувањето и продажбата на девизи на девизниот пазар банките овластени за вршење на платниот промет и на кредитните работи со странство ќе го вршат почнувајќи од 3 мај 1973 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 21
23 март 1973 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Бранислав Чолановиќ, с. р.

196.

Врз основа на член 10 став 1 од Законот за средствата на задолжителниот заем за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и Автономна Покраина Косово („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/71 и 23/72), Управниот одбор на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини, на седницата од 5 март 1973 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ГОДИШНАТА И МЕСЕЧНИТЕ АКОНТАЦИИ НА ЗАЕМОТ ЗА 1973 ГОДИНА

1. Обврзниците на заемот односно републиките и автономните покраини ќе ги уплатуваат во корист на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини следните износи на годишната и месечните аконтации на заемот, и тоа:

	Годишна аконтација на заемот во динари	Месечна аконтација на заемот во динари
— СР Босна и Херцеговина	543,000 000	45,250 000
— СР Црна Гора	77,000 000	6,417 000
— СР Хрватска	1,267,000 000	105,583 000
— СР Македонија	241,000 000	20,083 000
— СР Словенија	796,000 000	66,334 000
— СР Србија (без автономните покраини)	1 078,000 000	89,834 000
— САП Војводина	459,000 000	30,600 000
во првото полугодиште		45,900 000
во второто полугодиште		45,900 000
— САП Косово	91,000 000	7,583 000

2. Обврзникот на заемот вој врши стопанска дејност на териториите на две или повеќе републики односно автономни покраини е должен уплатата на заемот да ја изврши според член 7а на Законот за средствата на задолжителниот заем за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и Автономна Покраина Косово.

3. Ако од месечните и годишната уплата на аконтациите на заемот на територијата на републиката односно на автономната покраина не се оствари износот на аконтацијата на заемот во височината одредена во точка 1 на оваа одлука, разликата помеѓу уплатениот износ на аконтацијата од страната на обврзникот на заемот и износот на аконтацијата одреден со оваа одлука ќе ја уплатат републиките односно автономните покраини во рок од 30 дена од денот на истекот на рокот во кој обврзниците на заемот биле должни да ја извршат обврската спрема Фондот во смисла на чл. 8 и 10 од Законот за средствата на задолжителниот заем за кредитирање на побрзиот развој на стопански недо-

волно развиените републики и Автономна Покраина Косово.

4 Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 12/22

15 март 1973 година
Белград

Претседател
на Управниот одбор
на Фондот,

Директор на Фондот,
Александар Радевиќ, с. р.

Вајо Скенџиќ, с. р.

197.

Врз основа на член 183 став 1, во врска со чл. 126 и 182 став 1 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72), Привременото собрание на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници, на седницата од 9 јануари 1973 година, донесе

СТАТУТ

НА ЗАЕДНИЦАТА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој статут се утврдуваат составот и начинот на изборот на собранието и на другите органи на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници, нивниот делокруг на работата, како и организационите облици со кои се обезбедува што понепосредно учество на воените осигуреници и на уживателите на пензии во самоуправувањето во Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници.

Член 2

Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници (во понатамошниот текст: Заедницата на воените осигуреници) ја сочинуваат лица што според Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници имаат својство на воен осигуреник и уживателите на пензии.

Заедницата на воените осигуреници е единствена самоуправна интересна заедница на воените осигуреници и на уживателите на пензии за територијата на Југославија

Член 3

Заедницата на воените осигуреници има својство на правно лице

Седиштето на Заедницата на воените осигуреници е во Белград.

Член 4

Заедницата на воените осигуреници има свој печат и штембил.

Печатот е во тркалезен облик и околу внатрешната страна на кругот се впишани, на сите јазици на народите на Југославија зборовите: „Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници“, а во средината на кругот е впишан зборот „Белград“.

Штембилот има облик на правоаголник со текстот предвиден за печатот во став 2 на овој член.

Член 5

Заради обезбедување на правата на воените осигуреници и на уживателите на пензии и нив-

ното непосредно влијание врз работата и одлучувањето на Собранието на Заедницата на воените осигуреници, органите на Собранието се должни да ги земаат во постапка и разгледување барањата, предлозите и претставките што воените осигуреници и уживателите на пензии, како и Сојузот на здруженијата на борците на Народноослободителната војна на Југославија, Сојузот на резервните воени старешини на Југославија и Сојузот на пензионерите и трудовите инвалиди на Југославија, им ги упатуваат на Собранието и на неговите органи.

II. ОРГАН НА ЗАЕДНИЦАТА НА ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ

Член 6

Највисок орган на управувањето на Заедницата на воените осигуреници е Собранието на Заедницата на воените осигуреници е Собранието на Заедницата на воените осигуреници (во понатамошниот текст: Собранието).

Собранието ги врши следните работи:

1) ја утврдува програмата на дејноста за спроведување на пензиското и инвалидското осигурување;

2) презема односно предлага мерки за унапредување на заштитата на правата на осигурениците и на уживателите на пензии;

3) дава насоки за користење на средствата на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Заедницата на воените осигуреници (во понатамошниот текст: Фондот на Заедницата на воените осигуреници) и насоки за функционирање на Службата за спроведување на пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници, заради правилно остварување на правата на осигурените лица и за рационално работење на Фондот на Заедницата на воените осигуреници и за економично трошење на средствата на тој фонд,

4) го донесува статутот на Заедницата на воените осигуреници, деловник за својата работа, финансиски план и завршна сметка на Фондот на Заедницата на воените осигуреници, како и општи акти (одлуки, правилници, упатства, заклучоци, решенија, препораки и насоки) за применување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници;

5) одлучува за употребата на средствата наменети за решавање на станбените прашања и за закрепнувањето на пензионерите, како и за соработката со други заедници, органи и организации во работите од заеднички интерес;

6) формира одбори и комисии и други органи за извршување одредени задачи од делокругот на Собранието;

7) ја разгледува програмата и планот на работата на Службата за спроведување на пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници и го претресува годишниот извештај на таа служба за спроведувањето на пензиското и инвалидското осигурување;

8) учествува во подготвувањето на прописите од областа на социјалното осигурување, во разгледувањето на прашањата што се однесуваат на платниот систем и во покренувањето иницијатива за донесување на нов односно за измена на постојниот платен систем;

9) се грижи за правилна примена на законите и другите прописи, како и на своите општи акти и на актите на другите органи;

10) врши и други работи предвидени со закон и со други прописи, како и работи предвидени со својот план и програма за работа.

Член 7

Собранието работи по деловникот.

Стручните, административните и техничките работи за потребите на Собранието и на неговите органи ги врши Службата за спроведување на

пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници.

Водењето на уписникот, начинот на регистрацијата, сигнатурата и чувањето на актите на Заедницата на воените осигуреници се регулираат од раководителот на Службата за спроведување на пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници.

Член 8

Собранието ги врши работите во седници, кои се јавни. По исклучок, Собранието може да одлучи седниците да не ѝ бидат достапни на јавноста.

Седниците ги свикнува претседателот на Собранието, според планот на работата и по потреба.

Претседателот е должен да свика седница на предлог од Сојузната скупштина, од најмалку една третина членови на Собранието, од Извршниот одбор на Собранието и од раководителот на Службата за спроведување на пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници, а може да свика седница и на предлог од Сојузот на здруженијата на борците на Народноослободителната војна на Југославија, од Сојузот на резервните воени старешини на Југославија и од Сојузот на пензионерите и трудовите инвалиди на Југославија.

Поканата со материјалите за седницата и со записникот од претходната седница мора да им биде доставена на членовите на Собранието, освен во итни случаи, најдоцна на седум дена пред седницата.

Со седницата на Собранието раководи претседателот.

Собранието полноправно одлучува ако на седницата се присутни повеќе од половина нејзини членови, а одлуки донесува со мнозинство гласови на присутните членови, ако за одделни случаи со овој статут не е поинаку одредено.

За текот на седницата се води записник.

Статутот се донесува со мнозинство гласови на членовите на Собранието.

III. СОСТАВ И НАЧИН НА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА СОБРАНИЕТО

Член 9

Изборот на членови на Собранието го вршат активните воени лица и уживателите на пензии и корисниците на паричниот надоместок од член 13 точка 2 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници.

Активните воени лица избираат 30 членови на Собранието на начин и по постапка што ги пропишува сојузниот секретар за народна одбрана (член 126 став 4 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници).

Уживателите на пензии и корисниците на паричниот надоместок на секои 1500 уживатели на пензии и корисници на паричниот надоместок избираат по еден уживател на пензија или корисник на паричниот надоместок за член на Собранието, а по постапка што републичките односно покраинските одбори на Сојузот на пензионерите и трудовите инвалиди и Сојузот на резервните воени старешини ќе ја одредат на своето подрачје.

Мандатот на членовите на Собранието трае 4 години, со тоа што член на Собранието да не може да биде избран повеќе од двапати едноподруго за член на Собранието.

Член 10

Верификацијата на мандатите ја врши Собранието врз основа на уверенијата издадени од изборните тела, а на предлог од верификационата комисија чии членови ги избира на седницата од редот на своите членови.

Верификационата комисија од редот на своите членови избира претседател и пристапува кон испитување на уверенијата за избор на членови на Собранието.

Верификационата комисија му поднесува извештај на Собранието, кое го потврдува или го поништува мандатот.

Ако не е оспорен ниту еден мандат, Собранието гласа за извештајот на верификационата комисија во целост.

Ако е мандатот оспорен, најпрво се гласа во целост за сите неспорни мандати, а потоа посебно за секој оспорен мандат.

Член 11

На член на Собранието му престанува мандатот со престанокот на својството на воен осигуреник или уживател на пензија, со безусловна осуда на казна затвор подолга од три месеци, со отповик и со оставка на член на Собранието.

Постапката за отповик се покренува по постапката по која се врши изборот.

Собранието може да предложи отповик на член на Собранието кој не ги извршува должностите пропишани со законот и со овој статут.

Член 12

Ако на член на Собранието му престане мандатот пред истекот на времето на кое е избран, се вршат дополнителни избори.

Дополнителните избори се вршат по постапката предвидена за редовните избори.

Член 13

Изборите за членови на Собранието се распишуваат најдоцна на три месеци пред истекот на мандатот. Изборите мораат да се извршат до истекот на мандатот.

Првата седница на новоизбраното Собрание ја свикнува претседателот на Собранието од претходното свикнување во рок од 30 дена од денот на завршените избори, но не пред истекот на мандатот на претходното Собрание.

Член 14

Претседателот на Собранието од претходното свикнување раководи со новоизбраното Собрание до изборот на неговиот претседател.

IV. ОРГАНИ НА СОБРАНИЕТО

1. Претседател и потпретседател

Член 15

Собранието избира претседател и потпретседател.

Мандатот на претседателот и на потпретседателот трае онолку колку што трае мандатот на другите членови на Собранието.

Претседателот ги свикнува седниците на Собранието, предлага дневен ред и раководи со седниците на Собранието според одредбите на деловникот, ги потпишува општите акти, известувањата што ги дава Собранието и записниците, и врши и други работи што му се ставени во надлежност со статутот и со деловникот.

Претседателот на Собранието ја претставува Заедницата на воените осигуреници.

Потпретседателот го заменува претседателот во поглед на сите негови права и должности ако претседателот е отсутен или спречен. Ако на претседателот му престанал мандатот, сите работи до избор на нов претседател ги врши потпретседателот.

2. Извршен одбор

Член 16

Извршниот одбор е највисок извршен орган на Собранието и има девет членови. Собранието од редот на своите членови избира осум членови на Извршниот одбор, а деветти член е раководителот на Службата за спроведување на пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници.

Членовите на Извршниот одбор се избираат за време за кое е избрано Собранието.

На првата седница на Извршниот одбор, што ја свикува претседателот на Собранието, се избираат претседател на Извршниот одбор и негов заменик

Член 17

Извршниот одбор ги врши работите во седници.

Седниците на Извршниот одбор ги свикува претседателот на Извршниот одбор, по правило, со писмена покана која, заедно со потребниот материјал за седницата, мора да им се достави на членовите на Извршниот одбор најдоцна на четири дена пред седницата.

Претседателот на Извршниот одбор е должен да свика седница на Извршниот одбор на барање од најмалку три члена на Извршниот одбор и на барање на претседателот на Собранието или на раководителот на Службата за спроведување на пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници

Ако претседателот е отсутен или спречен, него го заменува заменик-претседателот во сите негови права и должности. Ако на претседателот му престанал мандатот, сите работи до изборот на нов претседател ги врши заменик-претседателот.

Извршниот одбор одлучува ако на седницата се присутни повеќе од половината негови членови, а одлуки донесува со мнозинство гласови на присутните членови.

Член 18

За текот на седницата на Извршниот одбор се води записник.

Записникот го потпишуваат претседателот на Извршниот одбор и записничарот.

Член 19

Извршниот одбор ги врши следните работи:

- 1) поднесува предлози на општите акти што ги донесува Собранието,
- 2) ги извршува одлуките и заклучоците на Собранието и предлага мерки за нивно навремено и правилно извршување;
- 3) го разгледува планот и програмата за работа на Службата за спроведување на пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници;
- 4) се грижи за остварувањето на правата на осигурените лица;
- 5) бара свикување на Собранието, спрема потреба,
- 6) врши и други работи за кои ќе го овласти Собранието.

Член 20

Извршниот одбор, по потреба, може да формира комисии и работни групи за проучување на одделни прашања

Со актот за формирањето на комисија на Извршниот одбор поблиску се утврдуваат составот, задачите и начинот на работата на комисијата.

Членовите на комисијата на Извршниот одбор не мораат да бидат членови на Извршниот одбор, со тоа што претседателот на комисијата мора да биде член на Извршниот одбор.

Член 21

Извршниот одбор за својата работа е одговорен пред Собранието

Член 22

Извршниот одбор работи според деловникот на Собранието.

3. Одбори и комисии

Член 23

Собранието формира постојани и поврзмени одбори, комисии и работни групи за одделни области од својот делокруг односно за извршување одделни задачи.

За членови на одборите, комисиите или работните групи можат да бидат именувани и воени

осигуреници и уживатели на пензии што не се членови на Собранието.

Одборите и комисиите избираат претседател и заменик-претседател од редот на членовите на Собранието.

Член 24

Одборите се состојат од најмалку седум членови, а комисиите од најмалку пет членови.

За ревизија и решавање во втор степен се формираат три комисии од по најмалку пет членови.

Одборите и комисиите донесуваат, по потреба, деловник за работа.

Одборите и комисиите му поднесуваат на Собранието извештај за својата работа, и тоа еднаш годишно а, по потреба, и повеќе пати.

Член 25

Собранието ги формира следните постојани одбори и комисии:

- 1) Одбор за пензиско и инвалидско осигурување
- 2) Одбор за финансии,
- 3) Комисија за отпис на побарувања,
- 4) Комисија за станбени прашања на уживателите на пензии,
- 5) Комисија за претставки и поплаки,
- 6) Комисија за информирање на воените осигуреници и на уживателите на пензии,
- 7) Комисија за ревизија и решавање во втор степен за правата на воените осигуреници и на уживателите на пензии.

Собранието може да формира и други постојани одбори и комисии.

Член 26

Одборот за пензиско и инвалидско осигурување ја разгледува проблематиката на пензиското и инвалидското осигурување, го следи спроведувањето на Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници и на општите акти и подготвува предлози на општи акти од својата надлежност што му ги поднесува на Собранието.

Член 27

Одборот за финансии ги претресува економско-финансиските прашања од осигурувањето, ги разгледува финансискиот план и завршната сметка, ги следи економските движења и материјалната состојба на уживателите на пензии и дава свое мислење и му предлага на Собранието преземање одредени мерки.

Член 28

Комисијата за отпис на побарувања, на предлог од Службата за спроведување на пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници, врши отпис на ненаплативите побарувања на Фондот на Заедницата на воените осигуреници до износот одреден со посебна одлука, ги разгледува проблемите во работата на имотно-правната служба и предлага мерки за нејзиното унапредување.

Член 29

Комисијата за станбени прашања на уживателите на пензии ја следи станбената проблематика на уживателите на пензии и предлага решенија за рационална употреба на средствата наменети за станбената изградба.

Член 30

Комисијата за претставки и поплаки ги разгледува претставките и поплаките на воените осигуреници и на уживателите на пензии, ги проверува, непосредно или преку Службата за спроведување на пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници, наводите во претставките и поплаките и презема соодветни мерки преку надлежните органи.

Член 31

Комисијата за информирање на воените осигуреници и на уживателите на пензии се грижи за правилното информирање на воените осигуреници, на уживателите на пензии и на јавноста за проблемите на пензиското и инвалидското осигурување.

Член 32

Комисијата за ревизија и решавање во втор степен за правата на воените осигуреници и на уживателите на старосна или инвалидска пензија врши ревизија на своите првостепени решенија и решава во втор степен за правата од пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници и на уживателите на пензии, како и за додатокот на деца на уживателите на пензии.

V. ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА СОБРАНИЕТО

Член 33

Членовите на Собранието ги имаат следните права и должности:

- 1) присуствуваат на седниците на Собранието, на Извршниот одбор и на другите одбори и комисии чии се членови;
- 2) учествуваат во расправите и даваат свои мислења, забелешки и предлози;
- 3) предлагаат кандидати за претседател и потпретседател на Собранието и за членови на Извршниот одбор и на други одбори и комисии;
- 4) избираат и можат да бидат избрани во органите на Собранието;
- 5) ги запознаваат воените осигуреници и уживателите на пензии со општите и другите акти што треба да ги донесе Собранието и со работата на Собранието и го известуваат Собранието за предлозите и забелешките на воените осигуреници;
- 6) го известуваат Собранието за проблемите што се појавуваат во врска со спроведувањето на социјалното осигурување на подрачјето на кое се избрани за членови на Собранието;
- 7) ги вршат функциите и ги извршуваат задачите што ќе им ги довери Собранието.

Член 34

Членовите на Собранието за својата работа се одговорни пред Собранието и пред телото што ги избрало.

Член 35

За спреченоста да присуствува на седница на Собранието или на неговите органи, членот на Собранието е должен однапред да го извести претседателот на Собранието преку Службата за спроведување на пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници односно преку органите на Собранието, или дополнително да го образложи својот изостанок.

Член 36

Членовите на Собранието и другите лица што учествуваат во работата на Собранието и на неговите органи имаат право на патни, превозни и други трошоци чија височина ја утврдува Собранието со посебна одлука.

На лицата од став 1 на овој член, за поголема ангажираност во работата на Собранието и на нејзините органи, на предлог од Службата за спроведување на пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници, Извршниот одбор им одредува надоместок.

VI СЛУЖБА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ

Член 37

Службата за спроведување на пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници:

1) ги врши работите за спроведување на пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници;

2) се грижи за законитото располагање со средствата на Фондот на Заедницата на воените осигуреници;

3) ги извршува општите акти на Собранието, на Извршниот одбор и на другите одбори и комисии;

4) подготвува предлог-финансиски план на Фондот на Заедницата на воените осигуреници и го извршува тој план;

5) подготвува предлог-завршна сметка на Фондот на Заедницата на воените осигуреници;

6) склучува договори, во согласност со заклучоците на Собранието;

7) подготвува материјали за седниците на Фондот, на Извршниот одбор и на другите одбори и комисии;

8) врши организациони и материјални подготовки за работата на Собранието и на неговите органи;

9) врши и други работи што ѝ се ставени во надлежност со закон и со други прописи донесени врз основа на закон, со статутот, како и со одлуки на Собранието и на неговите органи.

Член 38

Раководителот на Службата за спроведување на пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници раководи со работата на таа служба и ја застапува Заедницата на воените осигуреници.

1) во имотните и другите односи што произлегуваат од дејноста на Заедницата на воените осигуреници и на нејзините органи во врска со средствата на Фондот на Заедницата на воените осигуреници;

2) во другите случаи кога за тоа ќе го овласти Собранието на Заедницата на воените осигуреници или неговите извршни органи.

Ако раководителот на Службата за спроведување на пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници утврди дека одлуките на органот на Собранието не се во согласност со важечките прописи, или дека не се во интерес на Заедницата на воените осигуреници, ќе го предупреди на тоа органот што го донел тој акт, па ако не остане при својата одлука ќе го запознае со тоа Собранието.

Раководителот на Службата за спроведување на пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници присуствува на седниците на Собранието и е стручен советник во неговата работа.

Член 39

Раководителот на Службата за спроведување на пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници, во смисла на член 81 став 1 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници, дава одобрение за исплата во странство на пензиите и другите права одредени според законот на уживател што ќе се исели заради постојан престој во странство.

VII ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ

Член 40

Собранието формира комисија од пет членови за изработка на статутот на Заедницата на воените осигуреници.

Комисијата е должна во изработката на статутот да оствари соработка со органите и организациите од член 8 став 3 на овој статут.

Нацрт-статутот на Заедницата на воените осигуреници се става на јавна дискусија.

Нацрт-статутот на Заедницата на воените осигуреници им се доставува на разгледување на членовите на Собранието и на членовите на одборите и комисиите најдоцна на 30 дена пред декретот за одржувањето на седницата.

Член 41

Објаснувања на одделни одредби на овој статут дава Извршниот одбор на Собранието.

VIII ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 42

Службата за спроведување на пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници ќе им го достави на републичките односно на покраинските одбори на Сојузот на пензионерите и на трудовите инвалиди и на Сојузот на резервните воени старешини — бројот на уживателите на пензии и на корисниците на паричниот надоместок што живеат на нивното подрачје.

Член 43

Изборите за членови на Собранието на Заедницата на социјално осигурување на воените осигуреници ќе се извршат во периодот септември—октомври 1973 година.

Конституирање на Собранието ќе се изврши до крајот на ноември 1973 година.

Член 44

Овој статут влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 4

9 јануари 1973 година
Белград

Привремено собрание на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници

Претседател
генерал-потполковник,
Мирко Нововиќ, с. р.

198.

Врз основа на член 127 став 3, во врска со член 182 став 1 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ“, бр 67/72), Привременото собрание на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници, на седницата од 9 јануари 1973 година, донесе

ДЕЛОВНИК

ЗА РАБОТАТА НА СОБРАНИЕТО НА ЗАЕДНИЦАТА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ

I. Општи одредби

Член 1

Собранието на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници (во понатамошниот текст: Собранието) и неговите органи работат според овој деловник, согласно со одредбите на Статутот на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници.

Член 2

Работата на Собранието и на неговите органи се одвива на седници

Статутот и општите акти што се донесуваат на седниците мораат да бидат во писмен облик.

Член 3

На седниците на Собранието се повикуваат и учествуваат во работата членовите на Собранието. Покрај членовите на Собранието, на седниците можат да присуствуваат претставници на Сојузната скупштина, на Сојузниот извршен совет, на Сојуз-

ниот секретаријат за народна одбрана и на општествено-политичките организации од член 8 став 2 на Статутот на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници (во понатамошниот текст: учесниците во работата на Собранието). На седниците можат да присуствуваат и други лица и претставници на други општествено-политички организации без право на учество во работата на Собранието, доколку не се посебно повикани

Во одлучувањето учествуваат само членовите на Собранието.

Член 4

Собранието одлучува полноважно ако на седницата се присутни повеќе од половина на неговите членови, а одлуки донесува со мнозинство гласови на присутните членови.

За донесување на програмата за работата, на финансискиот план, на завршната сметка, како и за избор на претседателот и потпретседателот на Собранието, потребно е мнозинство гласови на вкупниот број членови на Собранието.

II. Верификација на мандати

Член 5

Првата седница од новото свикување ја отвора претседателот на Собранието од претходното свикување. Тој го предлага дневниот ред, го именува записничарот и два заверувачи на записникот, ја формира верификационата комисија и ја раководи работата на Собранието до изборот на претседателот.

Член 6

Верификацијата на мандатите на новоизбраните членови на Собранието ја врши Собранието, на предлог на верификационата комисија чии членови Собранието ги избира од редот на своите членови на првата седница.

Право за предлагање кандидати за членови на верификационата комисија има секој член на Собранието. Изборот на членовите на комисијата се врши со јавно гласање и се смета за избран оној кандидат што добил мнозинство гласови од присутните членови. Членовите на верификационата комисија помеѓу себе избираат претседател на комисијата, а записничарот на комисијата го одредува раководителот на Службата за спроведување на пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници (во понатамошниот текст: Стручната служба).

Член 7

Собранието верификува или поништува мандат на член на Собранието врз основа на извештајот и предлозите на верификационата комисија

За извештајот и за предлозите на верификационата комисија се гласа во целост, ако комисијата не оспорила ниеден мандат.

Ако верификационата комисија оспорила некој мандат, прво се гласа во целост за сите неспорни мандати, а потоа посебно за секој оспорен мандат.

Членовите чиј мандат е оспорен имаат право да учествуваат во расправата за верификацијата, но не можат да гласаат за верификацијата на својот мандат.

III. Свикување на седници на Собранието и приготвување на материјали

Член 8

Седниците на Собранието ги свикува претседателот на Собранието, на предлог на органот од член 8 став 3 на Статутот на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници.

Член 9

Дневниот ред на седницата на Собранието го приготвува и го предлага претседателот на Собранието.

Претседателот на Собранието се договара со претседателот на Извршниот одбор и со раководителот на Стручната служба за прашањата што треба да се внесат во предлогот на дневниот ред.

Член 10

Материјалите за седниците на Собранието и на неговите органи ги приготвува Стручната служба, на барање на Собранието или на неговите органи односно по сопствена иницијатива.

Член 11

Материјалите се приготвуваат како предлози на општи акти и како извештаи, анализи и информации за остварување на правата на воените осигуреници, за работењето на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници или за работата на Стручната служба.

IV. Работа во седници

Член 12

Претседателот на Собранието ја отвора седницата, ја раководи нејзината работа и ја заклучува.

По отворањето на седницата претседателот на Собранието утврдува дали на седницата присуствуваат доволен број членови на Собранието во смисла на член 4 на овој деловник, и им поставува прашања на членовите дали имаат забелешки на записникот од претходната седница.

Член 13

Секој член на Собранието има право да става забелешки на доставениот записник од претходната седница.

За основаноста на забелешките одлучува Собранието без претрес. Усвоениот записник го потпишува претседателот на Собранието.

Пред да се утврди дневниот ред, на претседателот на Извршниот одбор односно на раководителот на Стручната служба член на Собранието може да им постави писмено или усно прашање од надлежноста на Собранието, на неговите органи и на Стручната служба. Ако на поставеното прашање не може да се даде одговор на истата седница, одговорот ќе се даде на првата наредна седница во писмена форма.

Член 14

Ако утврди дека седницата може да се одржи, Собранието го утврдува дневниот ред според предлогот што во поканата за седницата им е доставен на членовите на Собранието.

Во поканата предложениот дневен ред Собранието може да го дополни или да го измени на предлог од членовите на Собранието, од Извршниот одбор или од комисијата.

Во текот на седницата утврдениот дневен ред, по правило, не може да се дополнува, но може да се измени редоследот на разгледувањето на одделните прашања. Собранието може од дневниот ред да симне прашање за чие решавање е потребно да се прибави мислење на одделни органи, заради решавање на некое претходно прашање, дополнителна разработка на материјали или ако нема потреба тоа прашање да се решава.

На седницата можат да се претресуваат само прашања што се внесени во предложениот дневен ред.

Член 15

Разгледувањето на прашање што е на дневниот ред на седницата започнува со усно излагање на известителот, ако Собранието поинаку не одреди.

Известителот е должен, на барање на Собранието, да го изложи материјалот во целост или одделни негови делови.

Предлозите за измена и дополнење на одделни материјали можат да се дадат усно или писмено на седницата на Собранието.

Член 16

Собранието ги разгледува прашањата што се на дневниот ред, по правило, во начело и во подробности.

Разгледување во начело и во подробности може да ги опфати предлозите на општи акти што ги донесува Собранието, како и извештаите што му се поднесуваат на Собранието.

За другите прашања разгледувањето, по правило, се врши истовремено и во начело и во подробности.

За секое прашање што е на дневниот ред Собранието одлучува дали ќе се разгледува посебно или истовремено во начело и во подробности.

Член 17

Учесниците во работата на Собранието можат да говорат, откако ќе побараат и ќе добијат збор од претседателот.

Претседателот дава збор по редот на пријавувањето.

Претседателот независно од редот на пријавувањето може да му даде збор на предлагачот само ако тој побара измена или дополнење на предлогот или негово образложение.

Член 18

Собранието, на предлог на претседателот или на член, може да одлучи временски да се ограничи излагањето на членовите на Собранието.

Член 19

Учесникот во работата на Собранието може да го вори само за прашањето што се разгледува.

Учесникот во работата на Собранието може да го прекине или да го опомене на ред само претседателот.

Член 20

На седницата на Собранието и на неговите органи можат да говорат и останатите присутни што се повикани на седницата според одредбите на овој деловник.

V. Одржување на редот на седницата

Член 21

Претседателот има исклучиво право и должност да го одржува редот на седницата, што е утврден според овој деловник.

Член 22

За повреда на работата на седницата на учесник во работата на Собранието може да му се изрече мерка, и тоа: опомена и одземање на зборот.

Член 23

Опомена се изрекува, ако учесникот во работата на Собранието со својот говор или со обносувањето го повреди редот на седницата или одредбите на овој деловник или употребува изрази што не се во согласност со достоинството на Собранието.

Одземање на зборот му се изрекува на член на Собранието кој и по опомената ќе направи иста повреда на редот на седницата.

Член 24

Опомената ја изрекува претседателот на Собранието кога ќе оцени дека тоа е потребно.

За одземањето на зборот, на предлог на претседателот или на член на Собранието, се одлучува со мнозинство гласови на присутните членови.

Ако претседателот на Собранието со редовни мерки не може да го одржи редот на седницата на Собранието, ќе ја прекине седницата.

VI. Донесување на општи акти

Член 25

Општите акти за чие донесување е надлежно Собранието, се донесуваат на седница.

Предлогот на општ акт се поднесува во обликот во кој тој се донесува.

Извршниот одбор на Собранието го утврдува предлогот на општиот акт што му се поднесува на Собранието.

Предлогот на општиот акт го разгледува Извршниот одбор од гледиштето на надлежноста за неговото донесување, на потребата за донесување, на основаноста на начелата врз кои треба да се заснова и дали начелата се правилно и доследно разработени, како и од гледиштето на содржината на актот.

Извршниот одбор врши претрес на општите акти и во подробности така што расправува за одделни членови на предложениот акт

Ако во текот на претресот во начело се утврди дека основната концепција на политиката на Собранието не е правилно и доследно спроведена во предлогот на општиот акт, разгледување во подробности не се врши. Извршниот одбор го известува претседателот на Собранието предложениот акт да не се става на дневниот ред на седницата.

Член 26

Ако Собранието претресува предлози на општи акти, Извршниот одбор одредува свој претставник.

Претставникот на Извршниот одбор го излага ставот на Извршниот одбор за прашањето што се разгледува и од името на Извршниот одбор има право да предлага измени и дополненија и да се изјаснува за поднесените предлози за измени и дополненија.

Член 27

Подносителот на предлогот се изјаснува за измените и дополненијата штом тие се предложени. Ако подносителот на предлогот се согласува со предложените измени и дополненија, тие стануваат составен дел на предлогот на општиот акт, а ако со нив не се согласува одлучува Собранието со гласање. Ако има повеќе предлози за измени или дополненија на ист член на предлогот на општиот акт, за нив се гласа по редот на поднесувањето.

Предложените измени или дополненија што ќе ги усвои Собранието стануваат составен дел на предлогот на општиот акт.

Член 28

По завршеното разгледување на едно прашање од утврдениот дневен ред, односно откако претседателот на Собранието ќе утврди дека повеќе никој не бара да учествува во претресувањето на односното прашање, се пристапува кон гласање, ако за разгледуваното прашање треба да се донесе акт.

Ако претседателот на Собранието смета дека односното прашање е доволно претресувано, и ако не говориле сите пријавени говорници, може да биде од преостанатите говорници да се изјаснат дали ќе говорат или ќе се откажат. Ако преостанатите говорници не се откажат, Собранието, на предлог од претседателот, може без расправање да одлучи за понатамошното претресување.

Пред пристапување кон гласањето, предлагаачот е должен усно да го изложи заклучокот за кој Соб-

ранието треба да се изјасни, доколку тој веќе не е изнесен во доставениот материјал, односно доколку заклучокот се разликува од оној во материјалот.

Заклучок на Собранието за прашањето што било предмет на разгледувањето на седницата може да предложи секој член на Собранието.

Гласање по делови на предлогот или по одделни одредби на предлогот се вршат само кога така ќе одлучи Собранието, на предлог на претседателот или на некој друг член на Собранието.

Член 29

Ако не е ставен предлог да се донесе заклучок за прашањето што е разгледувано на седницата, или ако нема потреба за разгледуваното прашање да се донесе заклучок, претседателот на Собранието предлага да се заврши разгледувањето на односното прашање и да се мине на следната точка на дневниот ред.

VII. Гласање

Член 30

Членовите на Собранието гласаат јавно. На предлог на член на Собранието, Собранието може да одлучи гласањето да биде тајно.

Член 31

Јавно гласање се врши со дигање рака.

Гласањето со дигање рака се врши на тој начин што претседателот на Собранието ги повикува членовите на Собранието со дигање рака да се изјаснат кој е „за“ предлогот, а потоа кој е „против“ предлогот, и најпосле кој се „воздржува“ од гласањето.

Резултатот на секое јавно гласање го објавува претседателот и прогласува дека општиот акт е усвоен или одбиен.

VIII. Постапка при изборите и разрешувањето

Член 32

Изборот на претседателот, на потпретседателот и на членовите на другите органи на Собранието се врши со јавно гласање, ако Собранието не одлучи поинаку.

Член 33

Секој член на Собранието има право да предлага по еден кандидат, а група од најмалку пет членови на Собранието може да го предложи вкупниот број на членовите на органот на Собранието што се избира.

Предлогот на кандидатите се поднесува усно или писмено.

Поднесениот предлог може да се повлече до почетокот на гласањето.

Член 34

По завршеното предлагање на кандидатите, претседателот на Собранието пристапува кон утврдување на кандидатската листа, соопштува кои предлози се поднесени и ги става на гласање по оној ред по кој се поднесени. Кога претседателот ќе објави дека се пристапува кон гласањето, никој не може да добие збор освен ако има намера да говори за повреди на деловникот.

Член 35

Ако гласањето е јавно, претседателот на Собранието објавува дека се пристапува кон гласањето и изборот на кандидатите според утврдената кандидатска листа. При јавното гласање се спроведува постапката предвидена во член 31 на овој деловник.

Член 36

Ако гласањето е тајно, претседателот му предлага на Собранието да формира изборна комисија од три члена. По формирањето на изборната комисија, претседателот дава одмор за време за кое сите предложени имиња на кандидатите ќе се отпечатаат на гласачкото ливче.

Член 37

Во гласачкото ливче се внесуваат имињата на предложените кандидати, по оној ред по кој тие биле предложени.

По распределбата на гласачките ливчиња што ја врши изборната комисија, претседателот на Собранието го одредува времето потребно за пополнување на гласачките ливчиња и по истекот на тоа време го објавува почетокот на гласањето.

Член 38

Членот на Собранието го заокружува редниот број пред името на кандидатот за кој гласа, а гласа на тој начин што во гласачката кутија го става своето свиткано гласачко ливче.

На крајот на гласањето претседателот на Собранието поставува прашање дали има членови што не гласале. Ако утврди дека некој од членовите не гласал, го повикува тоа да го стори.

Член 39

Секој член може да гласа за онолку кандидати колку што се избираат.

Ако на гласачкото ливче се заокружени повеќе редни броеви пред имањата на кандидатите отколку што се избираат членови, се зема дека членот на Собранието гласал за предвидениот број кандидати што први по ред се запишани на гласачкото ливче. Ако член на Собранието заокружи помалку редни броеви пред имињата на кандидатите од оној што се избира, се смета дека гласал само за оние кандидати чии редни броеви ги заокружил.

Неважечки се оние гласачки ливчиња во кои воопшто не е вршено заокружување или се пополнети така што да не може со сигурност да се утврди за кој кандидат гласал членот на Собранието.

Член 40

Ако се одлучува за разрешување, на гласачкото ливче пред името на членот на Собранието односно на членот на неговиот орган, за чие разрешување се гласа, се испишуваат еден под друг зборовите: „за разрешување“ и „против разрешување“.

Ако член на Собранието гласа за разрешување, ќе ги заокружи зборовите: „за разрешување“, а ако гласа против разрешување ќе ги заокружи зборовите: „против разрешување“.

IX. Утврдување и прогласување на резултатите на изборите**Член 41**

По извршеното гласање, изборната комисија ги утврдува резултатите на гласањето.

Член 42

Ако со кандидатската листа се утврдени онолкува број кандидати колку што се избираат, избран е оној кандидат за кој гласало мнозинството на присутните членови на Собранието.

Ако во кандидатската листа имало повеќе кандидати од бројот на кандидатите што се избираат, избрани се оние кандидати што добиле најголем број гласови на присутните членови на Собранието.

Член 43

Ако предложениот кандидат не добие мнозинство гласови, се врши повторен избор, со тоа што во тој случај да можат да се даваат нови предлози како и да се повлече поранешната кандидатура.

Член 44

При објавувањето на резултатите на изборите мора да се соопшти колку членови на Собранието гласале, колку кој кандидат добил гласови, колку имало неважечки гласачки ливчиња, колку членови на Собранието гласале за и против секој одделен кандидат, а колку се воздржале од гласање.

Резултатот на гласањето го објавува изборната комисија.

X. Записник**Член 45**

За работата на Собранието на седницата се води записник.

Записникот накратко ги содржи текот на седницата, резултатот на гласањето и донесените спшти акти.

Член 46

За работата на Собранието на седницата можат да се водат стенографски белешки кои го содржат целосниот тек на седницата или може да се врши магнетофонско снимање.

Во стенографските белешки се внесуваат сите усни излагања.

На учесник во работата на Собранието, на негово барање, можат да му се стават на увид стенографските белешки односно магнетофонските снимки. Тој во поглед на стилот може да го измени својот говор преведен од стенографските белешки односно симнат од магнетофонските снимки, но не смее да ја менува смислата и суштината на своето излагање.

Ако собранието одлучи од седницата или само од дел од седницата да се исклучи јавноста, на таа седница односно на делот на седницата се води посебен записник, како и стенографски белешки или се врши магнетофонско снимање.

XI. Односи со претставниците на печатот и на другите видови информации**Член 47**

Претставниците на печатот и на другите видови информации можат да присуствуваат на седниците на Собранието и на неговите органи и да ја известуваат јавноста за работата на тие седници, ако Собранието односно неговите органи не одлучат поинаку.

За регулирањето на односите со претставниците на печатот и на другите видови информации од став 1 на овој член се грижи претседателот на Собранието односно по негово овластување раководителот на Стручната служба.

XII. Завршна одредба**Член 48**

Овој деловник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр 5

9 јануари 1973 година

Белград

Привремено собрание на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници

Претседател
генерал-потполковник,
Мирко Нововиќ, с. р.

199.

Врз основа на член 31 став 2, во врска со член 182 став 1 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72), Привременото собрание на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници, на седницата од 10 јануари 1973 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОЛИТИЧКИТЕ И ОПШТЕСТВЕНИТЕ ФУНКЦИИ И НА САМОУПРАВНИТЕ И ГРАЃАНСКИТЕ ПРАВА, НА ЈАВНИТЕ ФУНКЦИИ ИЛИ НА ГРАЃАНСКИТЕ ДОЛЖНОСТИ ПО ПОКАНА НА ДРЖАВНИ ОРГАНИ, ВО ЧИЕ ВРШЕЊЕ ОДНОСНО ОСТВАРУВАЊЕ ПРЕТРПЕНАТА ПОВРЕДА СЕ ПРИЗНАВА КАКО НЕСРЕКА ПРИ РАБОТАТА

1. Воениот осигуреник во случај на инвалидност и телесно оштетување предизвикани со повреда за време на траењето на својството на воен осигуреник, на начинот предвиден во член 29 став 1 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници, се здобива со правата според тој закон како да претрпел несрека при работата, и тоа:

1) во вршењето на функции и задачи во својство на член на претставнички орган или на член на одбор, совет или комисија во државни органи, на член на изборна комисија за избори на претставнички органи или на судија поротник во судска постапка и административна казнена постапка;

2) во вршењето на функции и задачи во својство на член на орган на општественото управување или на член на други самоуправни тела формирани во рамките на одделни јавни служби;

3) за време на учество во својство на сведок, вещтак или толкувач, ако по покана учествува кај суд или друг државен орган или орган на јавна служба;

4) во вршењето на одредени должности по покана на државен орган, ако државниот орган со посебен пропис е овластен да ангажира граѓани за вршење на одредени работи од општ интерес (извршување на одредени мерки во врска со обврската за служење во цивилната заштита, попис на населението и сл.);

5) при користењето на правото на избор на претставнички органи или органи на работничкото или општественото самоуправување;

6) во вршењето на должности и задачи во својство на член на орган на работничкото или општественото самоуправување и во вршењето на задачи што на осигуреникот како на член на колектив посебно му се доверени од органот на управувањето;

7) во вршењето на должности и задачи во својство на функционер на општествено-политички и други организации што се организирани и работат во рамките на организација на здружениот труд или установа во која осигуреникот се наоѓа на служба, или во вршењето на задачи што на воениот осигуреник како на член на таква организација посебно му ги доверила организацијата на здружениот труд односно установата;

8) при озвивањето на покана на надлежниот орган во врска со оберски според прописите за општонародната одбрана

2 Воениот осигуреник е осигурен и за случај на инвалидност и телесно оштетување што се предизвикани со повреда што ќе ја претрпи на редовен пат од станот односно од работното место до местото на вршењето на одредени политички и општествени функции и на самоуправни и граѓански права, јавни функции или граѓански должности по покана на државни органи и при враќањето — во случаите наведени во точка 1 на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 6

10 јануари 1973 година

Белград

Привремено собрание на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници

Претседател
генерал-потполковник,
Мирко Нововиќ, с. р.

200.

Врз основа на член 43, во врска со член 182 став 1 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72), Привременото собрание на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници, на седницата од 10 јануари 1973 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ЗДОБИВАЊЕ, ЗА ВИСОЧИНАТА И ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕТО НА ДОДАТОК ЗА ПОМОШ И НЕГА

1. Додаток за помош и нега имаат уживателите на пензии според Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници, ако надлежната военолекарска комисија од член 112 на тој закон утврди и даде мислење дека им е неопходна постојана помош и нега од друго лице за задоволување на основните животни потреби.

2. Уживателите на пензии можат да го користат правото на додаток за помош и нега само под услов тоа право да не го користат според некој друг основ.

3. На уживателот на пензија од точка 1 на оваа одлука додатокот за помош и нега му се одредува во износ од 50% од најнискиот пензиски основ, кој важи за времето за кое припаѓа додатокот за помош и нега според Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници.

4. На корисникот на додатокот за помош и нега од точка 1 на оваа одлука, што е сместен во болница или во друга стационарна установа, додатокот за помош и нега му припаѓа и за времето над 30 дена такво сместување, и тоа:

1) ако сместувањето и исхраната, помошта и негата во установата во која се наоѓа не му се обезбедени врз товар на фондот на здравственото осигурување;

2) ако помошта и негата му ја дава лице што кај него е во работен однос и кое е пријавено на социјално осигурување — додека тој работен однос трае, но најдолго за време од шест месеци непрекинато сместување во болница или во друга стационарна установа;

3) ако износот на пензијата за претходниот месец, заедно со износот на додатокот за помош и нега, не му преминува 70% од најнискиот пензиски основ по член на потесното семејство што го издржува.

5. На затечениот воен пензионер — уживател на додаток за помош и нега — по службена должност ќе му се изврши усогласување на тој додаток со одредбите на оваа одлука.

6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр 7

10 јануари 1973 година
Белград

Привремено собрание на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници

Претседател
генерал-потполковник,
Мирко Нововиќ, с. р.

201.

Врз основа на член 44 став 3, во врска со член 182 став 1 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72), Привременото собрание на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници, на седницата од 10 јануари 1973 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ СЕ СМЕТА ДЕКА ВОЕНИОТ ОСИГУРЕНИК ГИ ИЗДРЖУВА ЧЛЕНОВИТЕ НА СЕМЕЈСТВОТО

1. При утврдувањето на правото на семејна пензија, ако тоа право е обусловено со издржување на членовите на семејството од чл. 55 и 56 на Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници од страна на воениот осигуреник, се смета дека воениот осигуреник ги издржувал членовите на семејството:

1) ако живееле во заедничко домаќинство со воениот осигуреник или со уживателот на пензија по основ на својството на воен осигуреник од кое го изведуваат правото на семејна пензија (во понатамошниот текст осигуреникот) а немаат сопствени приходи доволни за издржување, ниту со такви приходи се здобиле како наследници на умрениот осигуреник;

2) ако со воениот осигуреник не живееле во заедничко домаќинство и немаат сопствени приходи доволни за издржување, а осигуреникот редовно им обезбедувал средства за издржување до својата смрт.

2. Се смета дека членовите на семејството од точка 1 на оваа одлука немаат сопствени приходи доволни за издржување ако вкупните месечни приходи по член на домаќинството не надминуваат две третини од граничниот износ утврден со Одлуката за установување на заштитниот додаток за уживателите на семејна пензија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/73) што е во сила во часот на смртта на воениот осигуреник, при што доходот од земјоделство се смета во двоен износ. Доходот од земјоделство се смета по одбивање на данокот и на другите давања.

3. Ако член на семејството на воениот осигуреник живее и остварува приходи на земјоделски имот на сродник, во приходот од земјоделство на тој член на семејството ќе се засмета катастарскиот приход од земјоделскиот имот на сродникот во сразмерниот дел што отпаѓа на тој член на семејството

Износот на катастарскиот приход што отпаѓа на членот на семејството за кој се утврдува правото на семејна пензија се утврдува така што вкупниот катастарски приход се дели на сите членови на земјоделското домаќинство на сродникот што живеат на односниот земјоделски имот

4. Ќе се смета дека воениот осигуреник го издржувал членот на семејството што со него не живеел во заедничко домаќинство, ако на таквиот член на

семејството една година пред смртта или непосредно пред смртта, која е последица на несреќа при работата или надвор од работата, редовно или повремено му давал средства за издржување во просечна месечна вредност од една третина на граничниот износ од точка 2 на оваа одлука а другите сопствени приходи на таквиот член на семејството не ја надминуваат височината на приходите од таа точка

Како други сопствени приходи, во смисла на одредбите на оваа одлука, не се сметаат: семејната инвалиднина според прописите за воените инвалиди, инвалиднината поради телесно оштетување, додатокот за помош и нега, како ниту другите примања за кои со посебни прописи со кои е воведено поодделното примање е изречно одредено да не се земаат предвид за одредување на имотната состојба на домаќинството.

5. Ако кај уживателот на семејна пензија, на кого му е признаено правото на семејна пензија врз основа на утврденото издржување, во смисла на одредбите на оваа одлука, настапат промени во имотната состојба поради кои сопствените приходи го надминуваат износот одреден со оваа одлука, на таквиот уживател му престанува правото на семејна пензија

При применувањето на одредбата на став 1 од оваа точка во сопствените приходи не се засметува семејната пензија односно делот на семејната пензија што би му припаѓал на соуживателот во случај на одвоен живот, како ниту додатокот на деца што им припаѓа на уживателите на семејна пензија

6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр 8

10 јануари 1973 година
Белград

Привремено собрание на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници

Претседател
генерал-потполковник,
Мирко Нововиќ, с. р.

202.

Врз основа на член 49 став 3, во врска со член 182 став 1 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72), Привременото собрание на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници, на седницата од 10 јануари 1973 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ЗДОБИВАЊЕ, ОСТВАРУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПРАВОТО НА МАТЕРИЈАЛНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ И ЗА ВИСОЧИНАТА НА МАТЕРИЈАЛНОТО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ВДОВИЦА ШТО НЕ ГИ ИСПОЛНУВА УСЛОВИТЕ ЗА СЕМЕЈНА ПЕНЗИЈА

1. Вдовица на воен осигуреник или на уживател на старосна или инвалидска пензија што до смртта на брачниот другар не наполнила 45 години, а не се здобила со право на пензија по друг основ и не е во работен однос ниту врши самостојна дејност, по основ на која е пензиски осигурена, се здобива со правото на материјално обезбедување, и тоа:

1) ако во рок од 90 дена од денот на смртта на брачниот другар му се пријавила на надлежниот завод за вработување заради вработување;

2) ако во часот на смртта на брачниот другар ги исполнила имотните услови пропишани за здобива-

ње со право на заштитен додаток на семејна пензија на член на семејството на воен осигуреник

2. Материјалното обезбедување изнесува 70% од граничниот износ од кој се одредува заштитниот додаток на семејната пензија на членовите на семејството на воениот осигуреник.

3 Материјалното обезбедување ѝ припаѓа на вдовицата од денот на смртта на брачниот другар, ако барањето за остварување на материјалното обезбедување го поднесла во рок од шест месеци од тој ден, а ако барањето го поднесла по тој рок, материјалното обезбедување ѝ припаѓа од денот на поднесувањето на барањето и за шест месеци напред

4. правото на материјално обезбедување може да се користи најдолго 24 месеци.

По исклучок од став 1 на оваа точка, материјалното обезбедување може да го користи и по истекот на рокот од тој став:

1) вдовица чиј брачен другар во часот на својата смрт го остварил правото на надоместок за нејзино продолжено пензиско и инвалидско осигурување според прописите со кои се уредува воената служба;

2) вдовица на чиј брачен другар му истакло правото на надоместокот од точка 1 на овој став, ако од денот на истекот на правото на тој надоместок до смртта на брачниот другар не се вработило и ако до смртта на брачниот другар редовно му се јавувала на заводот за вработување заради вработување во роковите одредени според прописите за привремено невработени работници на подрачјето на кое имала живеалиште.

5 Материјалното обезбедување се одредува во месечен износ и втасува за исплата однапред секој први во месецот

6 Правото на материјално обезбедување на вдовица ѝ престанува пред истекот на рокот од точка 4 на оваа одлука ако.

1) стапи во работен однос или почне да врши дејност по основ на која е пензиски осигурена;

2) стапи во брак;

3) ги исполни условите за здобивање со право на пензија;

4) почне да ја остварува пензијата;

5) го оствари правото на стручно оспособување според законот со кој се уредува воената служба;

6) одбие вработување што ѝ одговара на нејзината стручна подготовка и работната способност, а што ќе ѝ го понуди заводот за вработување;

7) во два последователни рока не му се јави на заводот за вработување, а тоа не го оправда при приемот на поканата, или не се одсове на поканата на заводот за вработување. Роковите и начинот на редовното јавување на заводот за вработување се утврдуваат според прописите за привремено невработените работници на подрачјето на кое вдовицата има живеалиште;

8) биде упатена на издржување на казна затвор подолга од три месеци;

9) повеќе не ги исполнува имотните услови пропишани за здобивање со правото на заштитен додаток на семејната пензија на членовите на семејството на воениот осигуреник.

7 По исклучок, на вдовица на која поради остварување на правото на стручно оспособување според законот со кој се уредува воената служба ѝ престане правото на материјално обезбедување пред истекот на времето за користење на материјалното обезбедување од точка 4 на оваа одлука, по завршеното стручно оспособување се продолжува исплатата на материјалното обезбедување во износот и за времето преостанато според таа точка.

8 Вдовица на воен осигуреник или на уживател на пензија по основ на својството на воен осигуреник што имала право на материјално обезбедување во декември 1972 година според прописите за пензиското и инвалидското осигурување што важеле до

31 декември 1972 година, има право на материјално обезбедување под условите од оваа одлука, со тоа што времето за кое е остварено материјалното обезбедување се одбива од времето предвидено во точка 4 на оваа одлука

9 Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр 9

10 јануари 1973 година

Белград

Привремено собрание на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници

Претседател
генерал-потполковник,
Мирко Нововиќ, с р.

203.

Врз основа на член 49 став 3 во врска со член 182 став 1 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72), Привременото собрание на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници, на седницата од 10 јануари 1973 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗА ВИСОЧИНАТА НА ОТПРЕМНИНАТА НА ВДОВИЦА ШТО НЕ ГИ ИСПОЛНУВА УСЛОВИТЕ ЗА СЕМЕЈНА ПЕНЗИЈА

1 Височината на отпремнината на која има право вдовица под условите од член 49 став 1 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници се одредува со оваа одлука.

2 Височината на отпремнината е еднаква на шесторниот износ на граничниот износ од кој се одредува заштитниот додаток за уживателите на семејна пензија утврден со Одлуката за установување на заштитниот додаток за уживателите на семејна пензија („Службен лист на СФРЈ“, бр 17/73), која е во сила во часот на смртта на брачниот другар

Исплатата на отпремнината се врши одеднаш.

3 Вдовицата на воениот осигуреник или на уживателот на пензија по основ на својството на воен осигуреник на која, според прописите за пензиското и инвалидското осигурување што важеле на 31 декември 1972 година, ѝ е исплатен дел од отпремнината, има право, под условите од оваа одлука, на дел од отпремнината што ја сочинува разликата помеѓу примените износи и износот утврден со оваа одлука.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 10

10 јануари 1973 година

Белград

Привремено собрание на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници

Претседател
генерал-потполковник,
Мирко Нововиќ, с р.

204.

Врз основа на член 50 став 2, во врска со член 182 став 1 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72), Привременото собрание на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници, на седницата од 10 јануари 1973 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ЗДОБИВАЊЕ СО ПРАВОТО НА СЕМЕЈНА ПЕНЗИЈА НА ВДОВИЦА ШТО ПОРАДИ ПРЕМЕСТУВАЊЕ НА БРАЧНИОТ ДРУГАР НЕ БИЛА ВО МОЖНОСТ СО ВРАБОТУВАЊЕ ДА СИ ОСИГУРИ ЗДОБИВАЊЕ СО ПРАВОТО НА ПЕНЗИЈА

1. Вдовицата што поради преместување на брачниот другар не била во можност со вработување да си осигури здобивање со правото на пензија, а која како корисник на материјално обезбедување според Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници ќе наполни 40 години возраст, се здобива со правото на семејна пензија кога ќе наполни 45 години возраст под следните услови:

1) ако нејзиниот брачен другар во част на својата смрт остварувал надоместок за нејзиното продолжено пензиско и инвалидско осигурување според прописите според кои се уредува воената служба или ако му истекло правото на тој надоместок, а таа од денот на истекот на тоа право редовно му се јавувала на заводот за вработување заради вработување, во роковите одредени со прописите за привремено невработените работници на подрачјето на кое го имала живеалиштето;

2) ако пред наполнувањето 45 години возраст не стапила во брак;

3) ако во време на наполнувањето на 45 години возраст ги исполнила имотните услови пропишани за здобивање со правото на заштитен додаток на семејна пензија на член на семејството на воениот осигуреник.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр 11

10 јануари 1973 година

Белград

Привремено собрание на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници

Претседател
генерал-потполковник,
Мирко Нововиќ, с. р.

205.

Врз основа на член 54 став 2, во врска со член 182 став 1 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72), Привременото собрание на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници, на седницата од 10 јануари 1973 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ СЕ ПРОДОЛЖУВААТ РОКОВИТЕ ЗА ЗДОБИВАЊЕ СО ПРАВО НА СЕМЕЈНА ПЕНЗИЈА

1. Со оваа одлука се утврдуваат поблиските услови под кои можат да се продолжат утврдените со закон рокови за здобивање односно траење на правото на семејна пензија на дете од воен осигуреник односно од уживател на право на старосна или на инвалидска пензија, кое во текот на траењето на редовното школување го променило училиштето — поради преместување на воениот осигуреник и поради тоа ја загубило учебната година.

2. На детето од точка 1 на оваа одлука му се продолжува рокот за здобивање односно траење на правото на семејна пензија и над роковите пропишани во член 53 на Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници, ако преместувањето на воениот осигуреник во друго место на службување битно влијаело врз загубата на учебната година, и тоа:

1) ако новото место на службувањето се наоѓа на друго јазично подрачје, а непознавањето на јазикот на кој се изведува наставата во новото училиште битно влијаело врз загубата на учебната година; или

2) ако планот или програмата на наставата во новото училиште се разликува од планот или програмата на наставата во училиштето што детето го посетувало пред преместувањето на осигуреникот, а таа разлика во планот односно во програмата на наставата битно влијаело врз загубата на учебната година

3. На детето што ја загубило учебната година поради една од причините од точка 2 на оваа одлука, правото на семејна пензија му се продолжува најдолго за онолку учебни години односно семестри колку што фактично ги има загубено поради тие причини

4. Во постапката за утврдување на фактите од точка 2 на оваа одлука, мора да се прибави мислење на училишната установа во која детето ја загубило учебната година односно семестарот.

5. За правото на продолжување на роковите за здобивање односно траење на правото на семејна пензија поради причините од точка 2 на оваа одлука, се решава по барање.

Ако барањето е поднесено во рок од шест месеци од денот на престанокот на правото на семејна пензија поради истекот на рокот од член 53 на Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници, правото на семејна пензија според оваа одлука припаѓа од денот на престанокот на исплатата, а ако барањето е поднесено по тој рок правото на семејна пензија припаѓа од првиот ден на наредниот месец.

6. Исплатувањето на семејната пензија според оваа одлука се врши додека детето се наоѓа на редовно школување.

7. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 12

10 јануари 1973 година

Белград

Привремено собрание на Заедницата
на социјалното осигурување на
воените осигуреници

Претседател
генерал-потполковник,
Мирко Нововиќ, с. р.

206.

Врз основа на член 61, во врска со член 182 став 1 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72), Привременото собрание на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници, на седницата од 10 јануари 1973 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УСТАНОВУВАЊЕ НА ЗАШТИТНИОТ ДОДАТОК ЗА УЖИВАТЕЛИТЕ НА СЕМЕЈНА ПЕНЗИЈА

1. Со оваа одлука се установува заштитниот додаток за уживателите на семејна пензија (во понатамошниот текст — заштитниот додаток) и се утврдуваат граничниот износ од кој се одредува заштитниот додаток и условите за здобивање, височината и начинот на користењето на заштитниот додаток.

2 Граничниот износ од кој се одредува заштитниот додаток се утврдува во височина од 50% од најнискиот пензиски основ што служи за одредување на старосна пензија

3 Уживателот на семејна пензија се здобива со правото на заштитен додаток, ако височината на семејната пензија е помала од граничниот износ од кој се одредува заштитниот додаток и ако нема приходи доволни за издржување

4 Се смета дека уживателот на семејна пензија и членовите на неговото домаќинство немаат приходи доволни за издржување

1) ако личниот доход од земјоделска дејност не е поголем од 100 динари годишно по член на домаќинството,

2) ако другите приходи на кои се плаќа придонес и данок не се поголеми од 4 000 динари годишно по уживател на семејната пензија и 2 000 динари годишно по еден член на неговото домаќинство;

3) ако истовремено имаат приходи по основите од одредбите под 1 под 2 на оваа точка. Височината на приходите се утврдува така што приходот од одредбата под 1 на оваа точка ќе се подели со 10, а од одредбата под 2 на оваа точка со 40 односно 20, на ако збирот на количникот преминува 100 — на уживателот на семејна пензија не му припаѓа правото на заштитен додаток.

5 Како членови на домаќинството, во смисла на оваа одлука, се сметаат лицата што живеат во иста економска заедница со уживателот на семејна пензија

6 Како приходи на уживателот на семејна пензија и на членовите на неговото домаќинство се сметаат сите приходи од работен однос (личен доход, надоместок, пензија и др), приходите од самостојна дејност или од земјоделска дејност, како и на данок подложниот приход од имот и другите приходи на кои се плаќа данок

Како засаднички приходи не се сметаат: пензијата на уживателот на пензија за чие право на заштитен додаток се решава, пензијата на член на домаќинството сè додека не го надмине граничниот износ, инвалиднината поради телесно оштетување и додатокот за помош и нега, како ниту другите примања на воениот пензионер или на членовите на неговото домаќинство за кои со посебни прописи со кои поделното примање е воведено е изречно одредено да не се земаат предвид за одредување на имотната состојба на домаќинството

7. Годишниот износ на личниот доход се утврдува според износите примени по завршната сметка за претходната година. Ако личниот доход не е остварен во претходната година, просечниот месечен износ на личниот доход се утврдува според просекот на остварените примања во тековната година.

Износите на другите доходи се утврдуваат на следниот начин

1) за пензиите, надоместоците или сличните примања — се зема месечниот износ во кој тие примања се исплатуваат во тековната година;

2) за приходот од земјоделска дејност — се зема катастарскиот приход кој служел како основа за утврдување на придонесот односно данокот од личниот доход од земјоделска дејност за претходната година,

3) за другите примања — се зема остварениот доход од имот или од други приходи кој служел како основа за последниот разрез на денот односно придонес. Ако данокот односно придонесот на приходот од самостојна дејност се плаќа во паушален износ, се зема износот според кој по потврда од надлежниот општински орган е одреден паушален износ.

8 Ако има повеќе соуживатели на семејна пензија, условите за здобивање со заштитен додаток посебно се разгледуваат за секој од нив, со тоа што заштитниот додаток им припаѓа на оние што ги исполнуваат тие услови. Заштитниот додаток помеѓу соуживателите што живеат одвоено се дели на начинот предвиден за семејната пензија

според одредбите на Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници.

9 Заштитниот додаток се одредува во проценти од разликата помеѓу семејната пензија и граничниот износ, зависно од бројот на уживателите на семејна пензија, и тоа

1) 100% — ако семејната пензија ја уживаат 4 или повеќе членови на семејството,

2) 90% — ако семејната пензија ја уживаат 3 члена на семејството,

3) 80% — ако семејната пензија ја уживаат 2 члена на семејството;

4) 70% — ако семејната пензија ја ужива 1 член на семејството.

10 Заштитниот додаток припаѓа од денот од кој припаѓа и семејната пензија, ако барањето за остварување на правото на заштитен додаток е поднесено во рок од шест месеци од денот на приемот на решението за правото на семејна пензија.

Ако барањето за остварување на правото на заштитен додаток е поднесено по истекот на рокот од шест месеци од став 1 на оваа точка, заштитниот додаток припаѓа од првиот ден на наредниот месец по поднесувањето на барањето и за шест месеци наназад

11. Уживателот на правото на заштитен додаток е должен на Службата за спроведување на пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници да ѝ ја пријави секоја промена во рок од осум дена од денот на настанатата промена во поглед на личноста или фактичните околности, што влијае врз тоа право и врз обемот на неговото користење

12. Заштитниот додаток се одредува во месечен износ и втасува за исплата однапред секој први во месецот.

13. Уживателот на затечена семејна пензија, по основ на својството на воен осигуреник, се здобива со правото на заштитен додаток според одредбите на оваа одлука.

14 Заштитниот додаток на уживателот на семејна пензија односно соодветниот дел на заштитниот додаток на соуживателите на семејна пензија не се исплатува

1) за времето додека уживателот односно соуживателот на семејна пензија се наоѓа на издржување на казна затвор или строг затвор;

2) за време додека на уживателот односно на соуживателот семејната пензија му се исплатува во странство

15 Правото на заштитен додаток престанува:

1) ако семејната пензија ја достигне височината на утврдениот граничен износ од кој се одредува заштитниот додаток;

2) ако не се исполнат имотните услови утврдени со оваа одлука;

3) ако се запре исплатата на семејната пензија, се загуби правото на семејната пензија или престане правото на семејната пензија.

Ако имотните услови утврдени со оваа одлука не ги исполнил соуживателот на семејната пензија, на другите соуживатели што ги исполнуваат тие услови им припаѓа целиот заштитен додаток.

16. Затечените уживатели на семејна пензија, што според прописите за пензиското и инвалидското осигурување го користиле правото на заштитен додаток во декември 1972 година, го остваруваат правото на заштитен додаток на семејна пензија под условите од оваа одлука.

17 Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 13

10 јануари 1973 година
Белград

Привремено собрание на Заедницата
на социјалното осигурување на воените
осигуреници

Претседател
генерал-потполковник,
Мирко Нововиќ, с. р.

207.

Врз основа на член 107 став 4, во врска со член 182 став 1 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72), Привременото собрание на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници, на седницата од 10 јануари 1973 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РОКОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПРАВОТО ЗА ИЗБОР ЗАРАДИ ПОВТОРНО ОДРЕДУВАЊЕ НА ПЕНЗИЈАТА СПОРЕД ПЛАТАТА НА ЧИНОТ ОДНОСНО СПОРЕД ОСТВАРЕНИОТ ЛИЧЕН ДОХОД

1 Воениот осигуреник што за време на траењето на осигурувањето кај Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници остварил личен доход помал во раздобјето од кое според прописите за пензиското осигурување на работниците се зема личниот доход за одредување на пензискиот основ, има право да бара да му се одреди пензија според прописите што важат на подрачјето на заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на работниците на кое го остварил последниот личен доход

2 Воениот осигуреник на кого пензијата му е одредена според точка 1 на оваа одлука има право да постави барање пензијата повторно да му се одреди според соодветната плата на чинот — класата, односно на начинот пропишан за подрачјето на заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на работниците на кое го остварил последниот личен доход

Ако воениот осигуреник поднесе барање во смисла на став 1 на оваа точка најдоцна до 30 јуни, пензијата му се исплатува од 1 јануари тековната година, а ако барањето го поднесе по 30 јуни пензијата му се исплатува од 1 јануари наредната година.

3 Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 14

10 јануари 1973 година
Белград

**Привремено собрание на Заедницата
на социјалното осигурување на
воените осигуреници**

Претседател
генерал-потполковник,
Мирко Нововиќ, с. р.

208.

Врз основа на член 107 став 3, во врска со член 182 став 1 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72), Привременото собрание на заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници, на седницата од 10 јануари 1973 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА РЕШАВАЊЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ПРАВАТА ОД ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ

1. Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на работниците решава за правата што врз основа на својството на воен осигуреник според Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници се одредуваат

односно се стекнуваат и одредуваат со примена на прописите што важат за осигурениците — работници на подрачјето на таа заедница

2 Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на работниците од точка 1 на оваа одлука (во понатамошниот текст надлежната заедница на работниците) врз основа на претходно склучената спогодба, во смисла на точка 5 од оваа одлука, решава за правата од оваа одлука по постапката по која решава за соодветните права од пензиското и инвалидското осигурување на работниците на своето подрачје

3 Остварувањето, користењето и спроведувањето на правата од точка 1 на оваа одлука се врши според прописите според кои се врши остварувањето, користењето и спроведувањето на соодветните права од пензиското и инвалидското осигурување на работниците на подрачјето на надлежната заедница на работниците

4 Трошоците за правата од точка 1 на оваа одлука остварени кај надлежната заедница на работниците паѓаат врз товар на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници, доколку таквите трошоци за соодветни права од пензиското и инвалидското осигурување на работниците ги поднесува фондот на пензиското и инвалидското осигурување на надлежната заедница на работниците

5 Раководителот на Службата за спроведување на пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници, заради спроведување на оваа одлука, склучува спогодби со овластените органи на заедниците на пензиското и инвалидското осигурување на работниците

6 Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 15

10 јануари 1973 година
Белград

**Привремено собрание на Заедницата
на социјалното осигурување на
воените осигуреници**

Претседател
генерал-потполковник,
Мирко Нововиќ, с. р.

209.

Врз основа на член 120 став 2, во врска со член 182 став 1 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72), Привременото собрание на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници, на седницата од 10 јануари 1973 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ЗДОВИВАЊЕ, ОСТВАРУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПРАВОТО НА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДЕЦА

1. Со правото на професионална рехабилитација според оваа одлука може да се здобие:

1) дете на воен осигуреник;

2) дете на уживател на старосна или инвалидска пензија според Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници;

3) дете — уживател на семејна пензија според Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници.

Детето од став 1 на оваа точка може да се здобие со правото на професионална рехабилитација, ако рехабилитацијата му е потребна заради оспо-

собирање за самостоен живот и работа и ако постои веројатност со рехабилитацијата да може да се оспособи за самостоен живот и работа.

2 Со правото на професионална рехабилитација и со правата во врска со користењето на правото на професионална рехабилитација детето од точка 1 на оваа одлука се здобива според прописите по кои со тие права се здобиваат и ги користат децата на осигурениците — работници на подрачјето на заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на работниците на кое тоа има живеалиште (во понатамошниот текст. надлежната заедница на работниците)

3. Остварувањето и користењето на правото на професионална рехабилитација и на правата во врска со користењето на професионална рехабилитација и спроведувањето на професионалната рехабилитација на децата од точка 1 на оваа одлука се вршат според прописите по кои се врши остварувањето и користењето на правото на професионална рехабилитација и спроведувањето на професионалната рехабилитација на децата на осигурениците — работници на подрачјето на надлежната заедница на работниците.

4. Детето од точка 1 на оваа одлука што како дете — инвалид го остварило правото на професионална рехабилитација според Основниот закон за инвалидското осигурување, го задржува тоа право и натаму го користи според одредбите на оваа одлука.

5 За правото на професионална рехабилитација на децата од точка 1 на оваа одлука и за правото во врска со користењето на правото на професионална рехабилитација, надлежната заедница на работниците решава по постапката по која решава за тие права на децата — инвалиди на осигурениците — работници на подрачјето на таа заедница, а врз основа на претходно склучената спогодба во смисла на точка 7 на оваа одлука.

6 Трошоците за професионалната рехабилитација на децата од точка 1 на оваа одлука и за правата во врска со користењето на правото на професионална рехабилитација паѓаат врз товар на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници, доколку таквите трошоци за правата на децата — инвалиди на осигурениците — работници според прописите за пензиското и инвалидското осигурување на подрачјето на надлежната заедница на работниците ги поднесува фондот на пензиското и инвалидското осигурување.

7. Раководителот на Службата за спроведување на пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници, заради спроведување на оваа одлука, склучува спогодби со овластените органи на надлежната заедница на работниците

8 Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 16

10 јануари 1973 година

Белград

**Привремено собрание на Заедницата
на социјалното осигурување на
воените осигуреници**

Претседател
генерал-потполковник,
Мирко Нововиќ, с. р.

210.

Врз основа на член 127 став 1 точка 9, во врска со член 182 став 1 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72), Привременото собрание на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници, на седницата од 10 јануари 1973 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА НАДОМЕСТОЦИТЕ НА ПАТНИТЕ ТРОШОЦИ
ВО ВРСКА СО ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРАВАТА
СПОРЕД ЗАКОНОТ ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВА-
ЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ВОЕНИТЕ ОСИ-
ГУРЕНИЦИ**

1 Воените осигуреници, уживателите на старосна и инвалидска пензија и членовите на нивните семејства и уживателите на семејна пензија (во понатамошниот текот: осигурените лица) имаат право на надоместок на патните трошоци во врска со остварувањето и користењето на правата според Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници.

Осигурените лица имаат право на патни трошоци и за придружниците, ако потребата од придружник е утврдена според прописите за здравственото осигурување односно ако по оценка на надлежниот здравствен орган тоа е неопходно.

2 Надоместокот на патните трошоци ги опфаќа:

1) надоместокот на трошоците на превозот;
2) надоместокот на трошоците на исхраната и сместувањето за време на патувањето и престојот во друго место.

3. Надоместокот на трошоците на превозот на осигурените лица се исплатува во височина на цената на билетот од II класа на брз воз, при обврска за користење на повластица каде што тоа е предвидено, или во височина на цената на автобуски билет

По исклучок од став 1 на оваа точка, на осигурените лица им се признаваат и трошоците на превозот со експресен или деловен воз или авион, ако вкупните патни трошоци (превозот и дневниците) не се поголеми од вкупните трошоци што би настанале како последица на временски подолгото патување поради користење на побавно превозно средство.

Трошоците на превозот на осигуреното лице му се признаваат од местото на живеалиштето до местото во кое е седиштето на надлежната лекарска комисија или на друга надлежна установа.

Ако на одредена релација не се врши сообраќај со јавно превозно средство, на осигуреното лице му припаѓа 0,40 динари по минат километар.

4. На осигуреното лице што, заради патување, користи сопствено превозно средство, на име трошоци на превозот му се признава надоместок во височина на цената на трошоците што би ги имало да користело јавно превозно средство.

5. Трошоците на исхраната и сместувањето се исплатуваат во вид на дневница.

Височината на дневницата изнесува 120,00 динари

На членовите на семејството на осигурените лица до 15 години возраст им припаѓа 50% од дневницата.

6. Дневницата на осигурените лица им се пресметува од часот на поаѓањето на пат до часот на враќањето од пат, а според редот на возењето на јавните превозни средства од точка 3 на оваа одлука, и тоа:

1) дневница во полн износ — за секои 24 часа поминати на пат, како и за остатокот на времето подолго од 12 часа;

2) половина дневница — за времето поминато на пат подолго од 8 а помалку од 12 часа

За времето поминато на пат помалку од 8 часа дневница на осигуреното лице не му припаѓа.

7 Надоместокот на патните трошоци, одредени со оваа одлука, паѓа врз товар на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници.

8. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр 17

10 јануари 1973 година

Белград

**Привремено собрание на Заедницата
на социјалното осигурување на
воените осигуреници**

Претседател
генерал-потполковник,
Мирко Нововиќ, с. р.

211.

Врз основа на член 182 став 1, во врска со член 139 став 2 на Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72) и Одлуката за стапките на придонесот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници и за издвојување на средствата во резервата на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Заедницата на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/73), Привременото собрание на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници, на седницата од 10 јануари 1973 година, донесе:

ОДЛУКА

ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ ДЕЛ НА ВКУПНИТЕ СРЕДСТВА НА ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ ЗА ЗАКРЕПНУВАЊЕ НА УЖИВАТЕЛИТЕ НА ПЕНЗИИ ВО 1973 ГОДИНА

1 Од вкупните средства на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници во 1973 година ќе се издвојат наменски средства за закрепнување на уживателите на пензии по стапка од 1% од вкупниот износ на исплатените пензии.

2 Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 18

10 јануари 1973 година

Белград

**Привремено собрание на Заедницата
на социјалното осигурување на
воените осигуреници**

Претседател
генерал-потполковник,
Мирко Нововиќ, с. р.

212.

Врз основа на член 182 став 1 и член 127 став 1 точка 8 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72), Привременото собрание на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници, на седницата од 10 јануари 1973 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ НАМЕНЕТИ ЗА ЗАКРЕПНУВАЊЕ НА УЖИВАТЕЛИТЕ НА ПЕНЗИИ ВО 1973 ГОДИНА

1 На уживател на старосна, инвалидска или семејна пензија на кој пензијата му се исплатува

врз товар на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници, во 1973 година ќе му се исплати надоместок за закрепнување во износ од 250 динари.

2 На уживател на старосна, инвалидска или семејна пензија кој во 1973 година бил во активна воена служба или во работен однос, му припаѓа надоместокот од точка 1 на оваа одлука, ако не се здобил со право на соодветен надоместок по осмев на активна воена служба или работен однос.

3 Ако семејна пензија користат двајца или повеќе соуживатели, ќе се исплати само еден износ на надоместокот од точка 1 на оваа одлука.

4 Износот на надоместокот утврден во точка 1 на оваа одлука се исплатува во еден износ и втакува за исплата заедно со пензијата за јули 1973 година. Исплатата на надоместокот според оваа одлука ќе ја изврши Службата за спроведување на пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници по службена должност.

5 Надоместокот од оваа одлука ќе се исплати од средствата издвоени и наменети за закрепнување на уживателите на пензии.

Средствата издвоени за закрепнување на уживателите на пензии, што не се искористени во 1973 година, ќе се употребат за истата намена во наредната година.

6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 19

10 јануари 1973 година

Белград

**Привремено собрание на Заедницата
на социјалното осигурување на
воените осигуреници**

Претседател
генерал-потполковник,
Мирко Нововиќ, с. р.

213.

Врз основа на член 182 став 1, во врска со член 139 став 2 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72) и Одлуката за стапките на придонесот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници и за издвојување на средствата во резервата на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Заедницата на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/73), Привременото собрание на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници, на седницата од 10 јануари 1973 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ ДЕЛ НА ВКУПНИТЕ СРЕДСТВА НА ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ ЗА РЕШАВАЊЕ НА СТАНБЕНИТЕ ПОТРЕБИ НА УЖИВАТЕЛИТЕ НА ПЕНЗИИ

1 Од вкупните средства на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници во 1973 година ќе се издвојуваат на посебна сметка наменски средства за решавање на станбените потреби на уживателите на пензии по стапка од 4% од вкупниот износ на исплатените пензиски и инвалидски примања

2 Средствата издвоени во смисла на точка 1 на оваа одлука можат да се користат за:

1) изградба, купување и адаптација на станови и за доделување заеми на уживателите на пензии;

2) надоместок на дел станарина на одделни категории уживатели на пензии,

3) изградба или проширување на домови за уживателите на пензии.

3 Условите и начинот за користење на средствата од точка 1 на оваа одлука и постапката за одлучување за користењето на тие средства, се регулираат со општи акти.

4 Средства издвоени за решавање на станбените потреби на уживателите на пензии, што не се искористени во 1973 година, ќе се употребат за истата намена во наредната година.

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 20

10 јануари 1973 година

Белград

**Привремено собрание на Заедницата
на социјалното осигурување на
воените осигуреници**

Претседател
генерал-потполковник,
Мирко Нововиќ, с. р.

214.

Врз основа на член 36 став 1 од Статутот на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/73), Привременото собрание на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници, на седницата одржана на 10 јануари 1973 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА НАДОМЕСТОК НА ПАТНИТЕ, ПРЕВОЗНИТЕ И ДРУГИ ТРОШОЦИ НА УЧЕСНИЦИТЕ ВО РАБОТАТА НА СОБРАНИЕТО НА ЗАЕДНИЦАТА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ И НА НЕГОВИТЕ ОРГАНИ

1. На учесниците во работата на Собранието на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници и на неговите органи (во понатамошниот текст: Собранието) им припаѓа надоместок на патните и превозните трошоци направени поради вршење на должноста на член на Собранието, како и надоместок на загубената заработувачка, на личниот доход односно платата

2 Надоместоците од точка 1 на оваа одлука ги опфаќаат трошоците на превозот, исхраната и сместувањето, како и надоместокот на загубената заработка на личниот доход односно платата.

3. Надоместокот на превозните трошоци ги опфаќа трошоците на превозот со сите јавни превозни средства, вклучувајќи авион, железница (кола за спиење, I класа и деловен воз), автобус, брод и друго

4. На учесникот во работата на Собранието кој, за патување заради вршење на должноста, користи сопствено возило, на име трошоци на превозот му се признава надоместок во височина на цената на превозните трошоци што би ги имал кога би користел јавно превозно средство.

5 На учесникот во работата на Собранието што се упатува на службено патување во место до кое не сообраќа јавно превозно средство, му припаѓа надоместок на превозот во износ од 0,40 динари за секој минат километар

Залочнатиот километар се смета како да е минат

6 Трошоците на исхраната и сместувањето на учесникот во работата на Собранието му се надоме-

стуваат во вид на дневница во износ од 150 динари

Дневницата на учесникот во работата на Собранието се пресметува од часот на поаѓањето на службено патување до часот на враќањето од пат — според редот на возењето на јавните превозни средства од точка 3 на оваа одлука, и тоа:

1) дневница во полн износ — за секои 24 часа поминати на службен пат, како и за остатокот на времето подолго од 12 часови;

2) половина дневница — за времето поминато на службен пат подолго од 8 а помало од 12 часови, како и за остатокот на времето од 8 до 12 часови, а ако времето на службено патување е поминато ноќе помеѓу 22 и 6 часот наредниот ден — и за остатокот на времето од 6 до 8 часови.

7. На учесникот во работата на Собранието му припаѓа надоместок на загубената заработка, на личниот доход, односно платата, според потврдата на организацијата на здружениот труд или на установата во која е вработен.

Ако учесникот во работата на Собранието врши самостојна дејност, надоместокот за еден работен ден изнесува 125 динари.

На учесникот во работата на Собранието, кој живее во Белград или во неговата поблиска околина, на име надоместок на трошоците на превозот за еден работен ден му припаѓа 20 динари.

8 Надоместоците од точка 1 на оваа одлука се исплатуваат во Службата за спроведување на пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници непосредно по завршената работа односно по извршеното патување.

9. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 21

10 јануари 1973 година

Белград

**Привремено собрание на Заедницата
на социјалното осигурување на
воените осигуреници**

Претседател
генерал-потполковник,
Мирко Нововиќ, с. р.

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

О Д Л У К А

**ЗА ОЦЕНА НА ЗАКОНИТОСТА НА ЧЛЕН 9 ОД
СТАТУТОТ НА АДВОКАТСКАТА КОМОРА НА
ХРВАТСКА**

I Врховниот суд на Хрватска, врз основа на член 29 став 1 од Основниот закон за судовите, поднесе предлог да се оцени законитоста на член 9 од Статутот на Адвокатската комора на Хрватска од 21 јуни 1969 година.

Во член 9 на наведениот статут е предвидено во случај Адвокатската комора на Хрватска во рок од шест месеци да не донесе одлука по барање поднесено за упис во именикот на адвокатите, а не постојат услови за одлагање, подносителот на барањето да може да поведе управен спор како да е одбиено неговото барање за упис.

Врховниот суд на Хрватска во својот предлог укажа на несогласноста помеѓу одредбата на член 9 на наведениот статут, со која е одреден рок од шест месеци за поведување управен спор и одредбата на член 26 од Законот за управните спорови според кои, во случај второстепениот орган да не донесе решение по жалба во рок од 60 дена, а не го донесе

ниту во натамошен рок од седем дена по повторено барање, странката може да поведе управен спор како да е одбиена жалбата. На ист начин може да се поведе управен спор, ако првостепениот орган, против чиј акт нема место за жалба, не донесе решение во наведениот рок.

II. Според член 29 од Законот за адвокатурата и за службата за правна помош од 15 декември 1972 година правото на вршење адвокатура се стекнува со уписот во именикот на адвокатите. Решение за упис во именикот на адвокатите донесува органот на Адвокатската комора на Хрватска одреден со Статутот. Во член 6 на Статутот на Адвокатската комора на Хрватска е предвидено за уписот во именикот на адвокатите да одлучува управниот одбор на Комората.

Според тоа, решението за уписот во именикот на адвокатите што го донесува управниот одбор на Комората има карактер на управен акт, а што е потврдено и со член 42 од Законот за адвокатурата и за службата за правна помош според кои решенијата што се однесуваат на стекнувањето и губењето право на вршење адвокатура имаат значење на управен акт против кој може да се поведе управен спор.

Според одредбите на член 26 од Законот за управните спорови, рокот од 60 дена е најдолг рок во кој второстепениот орган е должен да донесе решение по жалба односно во кој првостепениот орган против чиј акт нема место за жалба е должен да донесе свое решение. Со посебен пропис може да се одреди само пократок рок за донесување на наведените акти. Според тоа, пропишувањето на рокот подолг од 60 дена за донесување управен акт е противно на одредбите на член 26 од Законот за управните спорови.

III. Со оглед на изложеното, а врз основа на член 241 став 1 точка 3 од Уставот на СФРЈ и член 26 од Законот за Уставниот суд на Југославија, Уставниот суд на Југославија, донесе

О д л у к а

1. Пропишувањето на рок подолг од 60 дена во кој второстепениот орган е должен да донесе решение по жалба односно во кој првостепениот орган против чиј акт нема место за жалба е должен да донесе свое решение е противно на одредбите на член 26 од Законот за управните спорови.

2. Се укинува член 9 од Статутот на Адвокатската комора на Хрватска од 21 јуни 1969 година.

3. Оваа одлука се објавува во „Службен лист на СФРЈ“ и во Гласилото на Адвокатската комора на Хрватска „Одвјетник“, Загреб.

IV. Оваа одлука ја донесе Уставниот суд на Југославија во состав: претседател на Судот Благо Јовановиќ и членови на Судот Иван Божичевиќ, Димо Кантарџиски, Радојка Катиќ, Гуро Меденица, д-р Стане Павлич, Ненад Петровиќ, Боровое Ромиќ, д-р Иво Сунариќ, Таип-Таипи и Јоже Земљак.

У бр 217/72
13 февруари 1973 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд на
Југославија,
Благо Јовановиќ, с. р

ОДЛИКУВАЊА

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликува за извонредни јуначки подвизи во борбата против непријателот

СО ОРДЕН НА НАРОДЕН ХЕРОЈ

Вториот краишки Народноослободителен партизански одред „Др Младен Стојановиќ“

Бр. 80
25 јули 1972 година
Белград

Претседател на
Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликува по повод шеесетгодишнината на животот и долгогодишната револуционерна работа, а за извонредни заслуги во изградбата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, за развивање и јакнење на свеста на нашите граѓани во борбата за слободата и независноста на нашата земја, како и за значаен придонес за нејзината политика на мирот и пријателската соработка со другите држави

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ГОЛЕМА СВЕЗДА

Вукмановиќ Светозар — Темпо.

Бр. 81
25 јули 1972 година
Белград

Претседател на
Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликува за дваесетгодишната работа и активност на запознавање на старешинскиот состав на Југословенската народна армија со современиот развиток на военонаучната мисла, за богатата издавачка дејност на современите домашни воени писатели и преводната литература, како и за значаен придонес во развивањето и ширењето на борбените традиции на нашите народи, на кои се воспитуваат нови генерации на раководен и боречки состав на оружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА СВЕЗДА

Военоиздавачкиот завод.

Бр. 82
27 јули 1972 година
Белград

Претседател на
Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА:

Страна

- | | |
|---|-----|
| 179. Одлука за утврдување на посебниот износ на глобалната девизна квота за 1973 година за увоз на земјоделска механизација за производство на шеќерна репа — — | 505 |
| 180. Одлука за утврдување на средствата, правата и обврските на Фондот за кредитирање и осигурување на определени из- | |

Страна	Страна
возни работи и за начинот на нивното пренесување врз Фондот за кредитирање и осигурување на извозни работи — — — — — 506	200. Одлука за условите за здобивање, за височината и за начинот на користењето на додатокот за помош и нега — — — — — 526
181. Одлука за дополнително на Одлуката за одредување на преференцијални царински стапки за увоз на одредени производи од земјите во развој — — — — — 507	201. Одлука за условите под кои се смета дека воениот осигуреник ги издржува членовите на семејството — — — — — 527
182. Одлука за дополнително на Одлуката за максимирање на цените за сите производи и услуги — — — — — 507	202. Одлука за условите за здобивање, остварување и користење на правото на материјално обезбедување и за височината на материјалното обезбедување на вдовица што не ги исполнува условите за семејна пензија — — — — — 527
183. Одлука за измени и дополнително на Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран — — — — — 507	203. Одлука за условите за остварување и за височината на отпремнината на вдовица што не ги исполнува условите за семејна пензија — — — — — 528
184. Одлука за начинот за пресметување и враќање на аконтациите на задолжителниот заем на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини — — — — — 508	204. Одлука за условите за здобивање со правото на семејна пензија на вдовица што поради преместување на брачниот другар не била во можност со вработување да си осигури здобивање со правото на пензија — — — — — 529
185. Одлука за начинот за пресметување и враќање на законските обврски, на даноците и придонесите од личните доходи на работниците на основните организации на здружениот труд — — — — — 509	205. Одлука за условите под кои се продолжуваат роковите за здобивање со право на семејна пензија — — — — — 529
186. Наредба за утврдување на износите на личната и семејната инвалиднина и на ортопедскиот додаток во 1973 година — — — — — 514	206. Одлука за установување на заштитниот додаток за уживателите на семејна пензија — — — — — 529
187. Наредба за утврдување на износите на додатокот за нега и помош од страна на друго лице во 1973 година — — — — — 515	207. Одлука за утврдување на роковите за користење на правото за избор заради повторно одредување на пензијата според платата на чинот односно според остварениот личен доход — — — — — 531
188. Наредба за утврдување на основот за одредување на боречкиот додаток во 1973 година — — — — — 515	208. Одлука за решавање на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на работниците за правата од пензиското и инвалидското осигурување на воениите осигуреници — — — — — 531
189. Наредба за утврдување на просечниот месечен личен доход во Југославија за 1972 година — — — — — 515	209. Одлука за здобивање, остварување и користење на правото на професионална рехабилитација на деца — — — — — 531
190. Наредба за утврдување на просечниот месечен личен доход во Југославија за 1972 година — — — — — 515	210. Одлука за надоместите на патните трошоци во врска со остварувањето на правата според Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воениите осигуреници — — — — — 532
191. Наредба за утврдување на просечниот месечен личен доход во Југославија за 1972 година — — — — — 515	211. Одлука за издвојување дел на вкупните средства на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Заедницата на социјалното осигурување на воениите осигуреници за закрепнување на уживателите на пензии во 1973 година — — — — — 533
192. Одлука за пренесување дел на средствата на штедните влогови врз Поштенската штедилица во 1973 година — — — — — 516	212. Одлука за употреба на средствата на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Заедницата на социјалното осигурување на воениите осигуреници за закрепнување на уживателите на пензии во 1973 година — — — — — 533
193. Одлука за одредување на провизијата на овластените банки и на овластените менувачи при откупот на динарски туристички чекови издание на Народната банка на Југославија — — — — — 516	213. Одлука за издвојување дел на вкупните средства на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Заедницата на социјалното осигурување на воениите осигуреници за решавање на станбените потреби на уживателите на пензии — — — — — 533
194. Одлука за водењето на девизните сметки и депозити на странски правни и физички лица — — — — — 516	214. Одлука за надоместок на патните, превозните и други трошоци на учесниците во работата на Собранието на Заедницата на социјалното осигурување на воениите осигуреници и на неговите органи — — — — — 534
195. Одлука за почетокот на купувањето и продажбата на девизи на девизниот пазар — — — — — 517	Одлука за оцена на законитоста на член 9 од Статутот на Адвокатската комора на Хрватска — — — — — 534
196. Одлука за утврдување на височината на годишната и месечните аконтации на заемот за 1973 година — — — — — 517	Одлукувања — — — — — 535
197. Статут на Заедницата на социјалното осигурување на воениите осигуреници — — — — — 518	
198. Деловник за работата на Собранието на Заедницата на социјалното осигурување на воениите осигуреници — — — — — 522	
199. Одлука за одредување на политичките и општествените функции и на самоуправните и граѓанските права, на јавните функции или на граѓанските должности по покана на државни органи, во чие вршење односно остварување претрпената повреда се признава како несреќа при работата — — — — — 526	

Ослободено од основниот данок на промет врз основа на мислењето на Републичкиот секретаријат за култура на СР Србија, бр 413-55/72-03 од 15 август 1972 година

Издавач: Новинска установа „Службен лист на СФРЈ“ Белград Јована Ристиќа 1 Пошт. факс 226.
— Директор и главен и одговорен уредник Душан Машовиќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1 —
Печат: Београдски графички завод, Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17